

# Суржден весник

## на Република Македонија

Број 14

24 јануари 2014, петок

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
358. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	2	360. Упатство за спроведување на Одлука за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар .....	26
359. Закон за дополнување на Кривичниот законик .....	25	Огласен дел.....	1-52

# СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

358.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ  
ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2014 година.

Бр. 07 - 429/1  
23 јануари 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.п.**

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛNUВАЊЕ НА ИЗ- БОРНИОТ ЗАКОНИК**

Член 1

Во Изборниот законик (“Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), во членот 2 по точката 20 се даваат осум нови точки 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28, кои гласат:

“21. “Изборен процес” е времето од донесувањето на актот за распишување на изборите до објавувањето на конечните резултати од одржаните избори, на ниво на општина, градот Скопје, односно изборната единица каде што се врши изборот;

22. „Облици на изборно медиумско претставување“ се дневно-информативните емисии, програмите што им овозможуваат директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, и посебните информативни емисии;

23. "Дневно-информационни емисии" се сите издани-  
ja на радио и на телевизиските вести и дневници;

24. „Директен пристап до избирачите“ се облиците на бесплатно политичко претставување и на платено политичко рекламирање, преку кои учесниците во изборната кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати;

25. „Бесплатно политичко претставување“ е директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, преку кој слободно и без паричен надоместок се промовираат изборните програми, ставови и кандидати;

26. „Платено политичко рекламирање“ е директен пристап на учесниците во изборната кампања до избирачите, преку кој за паричен надоместок се промовираат изборните програми, ставови и кандидати. Видови на платено политичко рекламирање се огласи, соопштења, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други настани на учесниците во изборната кампања;

27. „Посебни информативни програми“ се програми наменети за информирање на граѓаните за начинот и за техниката на гласањето и за остварувањето на изби-

прачкото право и информативно-политички програми жанровски реализирани како интервјуа, дебати или ТВ/радио соочувања: актуелно информативни програми, актуелно информативни програми со документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми и

28. „Изборно медиумско претставување“ е промовирање (непосредно или посредно) на ставови, програми, платформи, достигнувања, активности и друго на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници.“

Член 2

Членот 8-а се менува и гласи:

“(1) Од денот на донесувањето на одлуката за распуштање на избори до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распуштање на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:

- да се располага со буџетски средства на Република Македонија, средства на буџетите на општините и градот Скопје, од јавни фондови и средства на јавни претпријатија и јавни установи или правни лица кои располагаат со државен капитал,

- да се започне изградба со средства од Буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата како па-тишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени средства од Буџетот, односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година и

- да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавните фондови кои не се редовни месечни исплати, односно сите едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери од буџетски средства или од средства на јавни фондови ниту да се отуѓува државен капитал ниту да се потпишуваат колективни договори.

(2) Во периодот од 20 дена пред започнувањето на изборна кампања па до завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите и до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:

- да се исплаќаат субвенции кои не се редовни месечни исплати и

- да се одржуваат јавни настани по повод започнувањето на изградба или пуштање во употреба на објекти со средства од Буџетот или од јавни фондови, или со средства на јавни претпријатија или други правни лица што располагаат со државен капитал во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти. Под забрана за одржување на јавни настани не се подразбира особено давање на јавна изјава на носител на јавна функција или кандидат за носител на јавна функција на митинг, интервју на медиум, дебата на медиум или одговор на новинарско прашање.

(3) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје, Министерството за финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовните плати, пензии и комунални трошоци, да ги објавува јавно на интернет страница во посебна база за буџетски трошоци во изборен период.

(4) Министерството за финансии две недели по распишување на изборите поднесува предизборен финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесувањето на извештајот кој се објавува на веб страницата на Министерството за финансии.“

#### Член 3

Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:

„За дејствијата, актите, поднесоците и други списи во врска со спроведувањето на изборите, набавката на стоки, работи и услуги за потребите на изборниот процес, не се плаќа царина и данок.“

#### Член 4

Во членот 16 став (1) зборовите: „во втората половина во месец март“ се заменуваат со зборовите: „во првата половина во мај“.

#### Член 5

Во членот 18 став (1) се додава нова алинеја, која гласи:

“- лице кое не ги исполнува посебните услови утврдени со овој закон.“.

Во ставот (2) алинеја 1 по зборовите: „Државната изборна комисија“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „Државната комисија за спречување на корупција“ се додаваат зборовите: „и вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“.

#### Член 6

Во членот 19 став (2) зборовите: „чијашто функција нема карактер на професионален ангажман“ се заменуваат со зборовите: „и изборната администрација“.

#### Член 7

Во членот 21 ставот (4) се менува и гласи:

„За спроведување на ставовите (1), (2) и (3) на овој член Државната изборна комисија со акт го утврдува составот на членовите на општинските изборни комисии, односно Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори.“

#### Член 8

Во членот 22 став (4) зборот „седум“ се заменува со зборот „два“.

#### Член 9

Во членот 31 став (2) точка 13 по зборот „кандидати“ се додаваат зборовите: „и набавка на системот за идентификација на избирачот“.

Во точката 25 по зборот „избори“ се додаваат зборовите: „во рок од 45 дена од денот на објавувањето на коичните резултати од изборите на ниво на општина, градот Скопје, односно изборна единица каде што се врши изборот“.

Во точката 27 по зборот „комисија“ се додаваат зборовите: „во рамките на која се организира и систематизира правна служба“.

Во точката 35 зборовите: „ако има најмалку два приговори за соодветното избирачко место“ се бришат.

Во точката 40 по кратенката „ДКП“ се додаваат зборовите: „и избирачки одбор за гласање на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзулярните канцеларии“.

По точката 40 се додава нова точка 40-а, која гласи:

“40-а) донесува Упатство за организирање на гласањето на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзулярните канцеларии;“.

Во точката 43-б по зборот „страница“ се додаваат зборовите: „во рок од 48 часа од денот на усвоувањето“.

#### Член 10

Во членот 38 став (4) по зборовите: „Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик“ се додаваат зборовите: „се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје, со високо образование“, а по зборовите: „градот Скопје“ се додаваат зборовите: „со најмалку средно образование“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на овој член за секои избори доставуваат нови предлози за членови на избирачки одбори и нивните заменици.“

Ставот (8) станува став (9).

#### Член 11

Членот 38-а се менува и гласи:

„(1) Гласањето во ДКП го спроведува избирачки одбор составен од претседател и четири члена.

(2) Претседателот и членовите имат заменици.

(3) Претседателот се избираат од редот на дипломатите, вработени во соодветното ДКП, по случаен избор за време од четири години.

(4) Заменикот на претседателот, два члена и нивните заменици се избираат од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје по случаен избор за време од четири години.

(5) Другите членови и нивните заменици се избираат согласно со членот 38 од овој закон.“

#### Член 12

По членот 38-а се додава нов член 38-б, кој гласи:

#### Член 38-б

За гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзулярните канцелари составот на избирачкиот одбор за гласање во ДИК е идентичен со составот на избирачките одбори за гласање во Република Македонија кој се формира согласно со членот 38 од овој закон.“

#### Член 13

Во членот 43 став (3) зборот „двати“ се заменува со зборот „четирипати“, а по зборот „февруари“ се става запирка и се додаваат зборовите: „од 1 до 10 мај, од 1 до 10 септември и од 1 до 10 декември“, а зборовите: „и од 1 до 10 јули“ се бришат.

#### Член 14

Во членот 45 став (2) зборовите: „и ознака со звезичка за лицата кои се на привремена работа или престој во странство, а кои не доставиле пријава за гласање во ДКП“ се бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а кои не доставиле пријава за гласање во ДКП, се запишуваат во посебни изводи на Избирачкиот список за гласање во Република Македонија.“

#### Член 15

Во членот 46 по зборот „установи“ се додаваат зборовите: „и во Државната изборна комисија“.

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:  
„- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларији.“

#### Член 16

Во членот 47 се додава нова алинеја, која гласи:  
„- за членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларији првиот примерок е систематизиран според избирачко место, општина и изборна единица и во забелешката стои ДИК, а вториот примерок е систематизиран според ДИК, а во забелешката стои избирачко место, општина и изборна единица.“

#### Член 17

Во членот 49 став (4) бројот „15“ се заменува со бројот „20“.

#### Член 18

По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:

##### “Член 49-а

(1) Во рок од пет дена од денот на завршувањето на јавниот увид Државната изборна комисија избирачкиот список го доставува до политичките партии.

(2) Политичките партии во рок од пет дена од денот на приемот на избирачкиот список до Државната изборна комисија доставуваат барање за запишување, дополнување или бришење на податоци.

(3) Државната изборна комисија по поднесеното барање одлучува со решение во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението.

(5) Управниот суд е должен да одлучи во рок од 24 часа од денот на приемот на тужбата.“

#### Член 19

Во членот 51 став (1) по зборот „барањата“ се додаваат зборовите: „и пријавите“, а по зборовите: „членот 50“ се додава зборовите: „и членот 50-а“.

#### Член 20

Во членот 53 став (1) бројот „50“ се заменува со бројот „49“.

#### Член 21

Во членот 60 став (4) зборовите: „општината, односно изборната“ се заменуваат со зборовите: „општина/те, односно изборната/те“.

#### Член 22

Во членот 64 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

“(6) Договорот за коалиција, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за регистрација на политичката партија, кои се доставуват во прилог на поднесената листа на кандидати, се поднесуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член договорот за коалиција, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија, кои се поднесуваат во прилог на поднесената листа на кандидати за избор на членови на совет, односно градоначалник, се поднесуваат во оригинал или копија. Доколку бидат поднесени во копија, оригиналот од договорот за коалиција, потврдата од Централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија се депонира во Државната изборна комисија.“

#### Член 23

Во членот 66 став (4) бројот „35“ се заменува со бројот „30“.

#### Член 24

По членот 67 се додаваат три нови члена 67-а, 67-б и 67-в, кои гласат:

**“6. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатска листа за член на совет на општината и градот Скопје**

#### Член 67-а

(1) Ако некој од кандидатите на потврдената кандидатска листа умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија, односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатот кој починал ќе се избрише од кандидатската листа, а кандидатот со кој е дополнета кандидатската листа ќе биде ставен на местото на кое бил предложен починатиот кандидат или ставен на последно место на кандидатската листа, при што во тој случај редоследот на другите кандидати од листата предложени на листата под кандидатот кој починал се поместуваат за едно место погоре.

(3) Ако кандидатот кој починал е носител на листа, листата ќе се дополни на начин утврден во ставот (2) на овој член, а носител на листата ќе стане кандидатот од кандидатската листа предложен од предлагачот на листата.

(4) Кандидатската листа дополнета со нов кандидат согласно со ставовите (2) и (3) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на дополнувањето на кандидатската листа.

(5) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од десет дена пред одржувањето на изборите, кандидатската листа останува во сила.

**7. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатски листи за избор на градоначалник**

#### Член 67-б

(1) Ако некој кандидат од потврдена кандидатска листа за избор на градоначалник умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатската листа политичката партија, односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период пократок од десет дена пред одржувањето на изборите, замената на кандидатот на кандидатската листа ќе се изврши во постапка пропишана во ставовите (1) и (2) на овој член, а надлежната изборна комисија во соработка со ДИК ќе определи поместување на датумот на одржувањето на изборите за таа општина за 14 дена.

#### **8. Постапка во случај на смрт на кандидат на потврдена кандидатски листи за избор на пратеници**

##### **Член 67-в**

(1) Ако некој од кандидатите кои се предложени на потврдената кандидатска листа за избор на пратеници умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија, односно коалицијата, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена на кандидатот на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатска листа умре во период пократок од десет дена пред денот на одржувањето на изборите, ќе се постапи на начин што кандидатот кој е почнат, а е избран за пратеник ќе се замени со првиот нареден кандидат кој не е избран, а е предложен од политичката партија која ја предложила кандидатската листа, односно еден од наредните кандидати кој не е избран, а ќе го предложи носителот на коалицијата. Кандидатот кој починал, а е избран од независна листа во изборната единица се заменува со првиот нареден кандидат кој не е избран од таа листа.“

Точката 6 станува точка 9.

##### **Член 25**

Во членот 68 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Листите на кандидати предложени од коалиција предводена од една иста политичка партија, без разлика на бројот на политичките партии во коалицијата во различни општини, односно изборни единици, имат ист реден број во сите општини, односно во сите изборни единици.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

##### **Член 26**

Во членот 69 став (1) бројот “30“ се заменува со бројот “25“.

Во ставовите (2) и (4) бројот “25“ се заменува со бројот “23“.

##### **Член 27**

Во членот 69-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член Државната изборна комисија е должна да ги испита на водите и да постапи по поднесениот приговор во рок не подолг од седум дена од денот на поднесувањето на приговорот.“

##### **Член 28**

Во членот 74 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбата од ставот (1) на овој член Државната комисија за спречување на корупција е должна да ги испита на водите и да постапи по поднесениот приговор во рок не подолг од седум дена од денот на поднесувањето на приговорот.“

##### **Член 29**

Членот 75 се менува и гласи:

“(1) Радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис и трговските радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите се должни тоа да го прават на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма.

(2) Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски сервис, се должни за време на изборната кампања на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување - вести, посебни информативни програми (интервјуа, дебати, ТВ/радио соочувања, актуелно информативни програми, актуелно информативни програми со документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми), бесплатно политичко претставување и платено политичко рекламирање.

(3) Програмите наменети за малолетната публика не смеат да се користат за изборно медиумско претставување.“

##### **Член 30**

Членот 75-а се менува и гласи:

“(1) Радиодифузерите ќе обезбедат избалансирано покривање на изборите во сите облици на изборно медиумско претставување на следниов начин:

а) за избор на претседател на Републиката, во согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за претседател и во првиот и во вториот круг од изборите;

б) за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници и

в) за локалните избори:

- за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, во согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за градоначалници и во првиот и во вториот круг од изборите и

- за избор на членови на советите на општините, односно членови на советот на градот Скопје, за радиодифузерите на државно и регионално ниво во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за членови на советите на општините, односно членови на градот Скопје, а за радиодифузерите на локално ниво во согласност со принципот на еднаквост.

(2) При утврдувањето на избалансираноста во покривањето на изборите ќе се има предвид интензитетот на активностите во рамките на кампањите на учесниците во изборна кампања.

(3) Од принципот на пропорционалност, односно еднаквост, се иззема платеното политичко рекламирање.“

##### **Член 31**

По членот 75-а се додаваат пет нови члена 75-б, 75-в, 75-г, 75-д и 75-ѓ, кои гласат:

“Член 75-б

Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања, во програмите на радиодифузерите, во периодот од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.

#### Член 75-в

(1) Уредници, новинари, водители на програма и презентери ангажирани во подготвување на програми на радиодифузерите не смеат да учествуваат во предизборни активности на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници, односно учесници во изборна кампања.

(2) Доколку се определат да учествуваат во вакви активности, нивниот ангажман во програмите на радиодифузерите им мирува од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување.

#### Член 75-г

(1) Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување, а снимките од целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршувањето на изборите.

(2) На барање од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од добивањето на барањето на Агенцијата да и достават снимки од бараната еmitувана програма, како и други податоци поврзани со медиумското покривање на изборите.

#### Член 75-д

(1) Од денот на распишувањето на изборите па се до почетокот на изборната кампања, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да еmitуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање, освен огласи и соопштенија за собирање потписи за поддршка на кандидатурата на група избирачи.

(2) Огласите и соопштенијата за собирање потписи за поддршка на кандидатурата на група избирачи, трговските радиодифузни друштва треба да ги еmitуваат само во означени реклами блокови во рамките на дозволеното време за рекламирање на еден реален час еmitувана програма во времетраење од вкупно 12 минути од кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 8 минути, при што нарачателот треба да биде јасно означен.

(3) Огласите и соопштенијата од ставот (2) на овој член треба да содржат само основни податоци за кого се собираат потписи, на кои места граѓаните можат да го дадат својот потпис и во кој временски период од денот. Тие не смеат да содржат дополнителни податоци за кандидатите.

(4) Од денот на распишувањето на изборите се до нивното завршување, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да еmitуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања.

#### Член 75-ѓ

(1) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да еmitуваат 12 минути дополнително време за рекламирање на реален час еmitувана програма исклучиво наменети за платено политичко рекламирање од кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 8 минути.

(2) Радиодифузерите и печатените медиуми се должни во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес.

(3) Во периодот од утврдување на ценовниците до започнување на изборната кампања, радиодифузерите и печатените медиуми се должни најмалку двапати јавно да ги објават ценовниците од ставот (2) на овој член на своите програми, односно во своите печатени издавници.

(4) Печатените медиуми се должни ценовниците од ставот (2) на овој член да ги достават до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите, а радиодифузерите да ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите.

(5) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот на изборната кампања.

(6) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни на сите учесници на изборниот процес да им обезбедат рамномерен пристап за платено политичко рекламирање.“

#### Член 32

Во членот 76 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Со цел за гласачите објективно да се информираат за текот на изборната кампања и заради заштита на новинарската професија од какво било политичко влијание за време на изборното медиумско претставување, посебните информативни програми не смеат да се користат како облик на платено политичко рекламирање.

(7) Кампањите на Државната изборна комисија за едукација на гласачите за остварување на избирачкото право и за фер и демократски избори не се сметаат за платено политичко рекламирање. Тие треба да бидат издвоени од другиот дел од програмата и нивниот нарачатель да биде јасно означен.“

#### Член 33

Во Главата VI поднасловот „3. Медиумско следење“ се брише.

#### Член 34

Членот 76-а се менува и гласи:

“(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без наеместок, во соработка со Државната изборна комисија, да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласање и да еmitува други информации поврзани со изборниот процес.

(2) За време на изборната кампања Јавниот радиодифузен сервис е должен да обезбеди рамноправен пристап во информативната програма при што една третина од времето еmitува за дневните настани од земјата и светот, една третина од времето за активностите од кампањата на политичките партии на власт и една третина од времето за активностите на политичките партиите во опозиција.

(3) Времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии од властта и од опозицијата ќе биде распределено согласно со резултатите од последните парламентарни избори.

(4) Јавниот радиодифузен сервис е должен да обезбеди редовно информирање за изборниот процес и за лицата со оштетен слух.

(5) За време на изборната кампања, и во првиот и во вториот круг на гласање, Јавниот радиодифузен сервис е должен да еmitува бесплатно политичко претставува-

ње на учесниците во изборниот процес во согласност со принципите за избалансирано покривање на изборите утврдени во членот 75-а од овој закон.

(6) Датумот и редоследот за емитување на бесплатно политичко претставување на учесниците во изборната кампања се утврдува со ждрепка.

(7) Бесплатното политичко претставување на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис треба да се емитува во периодот од 16,00 до 23,00 часот.

(8) Програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија во времетраење од по три часа ќе обезбеди бесплатно политичко претставување на кампањите на политичките партии на власт и на политичките партии во опозиција согласно со резултатите од последните парламентарни избори.

(9) Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означенено како „бесплатно политичко претставување“ во текот на целото времетраење на емитувањето.“

### Член 35

Членот 76-б се менува и гласи:

“(1) За време на изборниот молк престануваат сите облици на изборно медиумско претставување на учесниците во изборна кампања.

(2) Радиодифузерите и за време на изборниот молк продолжуваат да известуваат за изборниот процес на денот на гласањето.

(3) При известувањето во деновите на изборниот молк ќе се смета дека медиумите го прекршиле изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било информации, фотографии, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои учествуваат учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои се отворено или прикриено во функција на нечija изборна кампања и можат да влијаат врз одлуката на избирачите, податоци со кои го откриваат идентитетот на политичките субјекти и/или на поединци вклучени во инциденти или други неправилности на денот на гласањето, како и изјави од кандидати во изборниот процес, од учесниците во изборна кампања, од претставници на политички партии и од носители на функции во органите на властта.“

### Член 36

По членот 76-б се додаваат два нови члена 76-в и 76-г, кои гласат:

#### “Член 76-в

(1) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да го следи изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите во Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите.

(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од три дена по утврдувањето на прекршувања на одредбите од овој законик, против радиодифузерот што ги повредил одредбите, да покрене прекршочна постапка пред надлежен суд.

(3) Надлежниот суд е должен по барање за прекршочна постапка од ставот (2) на овој член да одлучи во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Против одлуката на надлежниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од приемот на одлуката.

(5) Второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата.

(6) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доколку утврди прекршување на одредбите за избалансирано покривање на изборите од страна на

Јавниот радиодифузен сервис, ќе поднесе предлог за покренување на постапка за разрешување на директорот на Јавниот радиодифузен сервис.

### Член 76-г

(1) За исполнување на законските обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги финансиски средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на Република Македонија, кои се исплаќаат на посебна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на активностите на Агенцијата за време на изборниот процес.

(3) Ако одобрените средства се поголеми од реалните трошоци направени за активностите на Агенцијата во врска со изборниот процес, остатокот од средствата Агенцијата е должна да го врати на сметката на Буџетот на Република Македонија.“

### Член 37

Во членот 77 став (1) по зборот “изборите“ се додаваат зборовите: “за првиот и вториот круг на гласање“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Резултати од испитувања на јавното мислење спроведени на самиот ден на изборите не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.“

### Член 38

Во членот 83 став (2) алинеја 3 зборовите: „до 5% од вкупниот приход во претходната година“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 евра во денарска противвредност“.

### Член 39

Во членот 83-а став (5) по зборот “вредност“ се става запирка и се додаваат зборовите: “но не повисока од 50.000 евра во денарска противвредност“.

### Член 40

Во членот 84 по зборот “кандидат“ се додаваат зборовите: „во првиот и вториот круг на гласање“.

### Член 41

Во членот 84-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Учесник во изборната кампања е должен еден ден пред одржувањето на вториот круг на гласање да поднесе финансиски извештај за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања за вториот круг на гласање.“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5) и (6).

### Член 42

Во членот 85 став (1) по зборовите: „завршување на изборната кампања“ се додаваат зборовите: „за прв, односно втор круг“.

### Член 43

Во членот 88 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) По исклучок од ставот (4) на овој член во случај на неможност за обезбедување на средствата за спроведување на локалните избори поради блокирана жиро-сметка од страна на општината и градот Скопје, средствата за спроведување на локалните избори се обезбедуваат од Буџетот Република Македонија и со нив располага општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје.“

**Член 44**

Во членот 89 став (1) алинеја 6 зборовите: “и проверка“ се бришат, а зборовите: “УВ ламба, спреј“ се заменуваат со зборовите: “Видливо мастило“.

По алинејата 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9, кои гласат:

- “- скенер со биометриски сензор,
- компјутер, читач на лична карта или патна исправа со биометриски податоци.“.

**Член 45**

Во членот 91 став (2) зборот “десет“ се заменува со зборот “пет“.

**Член 46**

Во членот 108 став (2) зборовите: “и со ултравиолетова ламба проверува дали има неизбришлив белег“ се заменуваат со зборовите: “и проверува дали има белег од видливо мастило“.

Во ставот (6) зборот “спреј“ се заменува со зборовите: “видливо мастило“, а зборот “спрејот“ се заменува со зборовите: “видливото мастило“.

Во ставот (6) зборовите: “нема да се врши обележување“ се заменуваат со зборовите: “тогаш му се обележува со видливо мастило десниот показалец, односно левиот показалец доколку нема показалец на десната рака“.

**Член 47**

По членот 108 се додава нов член 108-а, кој гласи:

**“Член 108-а**

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.

(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место.

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет.

(4) Проверката на личниот идентитет се врши преку електронски систем составен од компјутер, читач на лична карта или патна исправа со биометриски податоци и скенер со биометриски сензор поставен на избирачкото место.

(5) Проверката од ставот (4) на овој член започнува со вметнување на личната карта или патната исправа со биометриските податоци на избирачот во читачот на лични карти или патни исправи по што избирачот го поставува соодветниот прст на скенерот со биометриски сензор.

(6) Отисокот од прстот на избирачот добиен од скенерот, преку електронскиот систем, се споредува со податокот за отисокот од прстот на избирачот добиен преку читачот на лична карта или патна исправа.

(7) Доколку биометриските податоци добиени од читачот и од скенерот од ставот (6) на овој член ќе се совпаднат се смета дека личниот идентитет на избирачот е утврден.

(8) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот, го заокружува неговиот реден број во изводот од избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако не е писмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев показалец не се става отпечаток.

(9) По идентификацијата избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со видливо мастило палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи со видливо мастило да се опфати и ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце, тогаш му се обележува со видливо мастило десниот показалец, односно ле-

виот показалец доколку нема показалец на десната рака.“

**Член 48**

Во членот 111 став (1) зборот “три“ се заменува со зборот “седум“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Даденото известување од ставот (1) на овој член се однесува и на првиот и на вториот круг на гласање.“

Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и (7).

**Член 49**

По членот 113-а се додава нов член 113-б, кој гласи:

**„Член 113-а**

(1) Членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно во конзулатарните канцеларии гласаат во Државната изборна комисија три дена пред денот на одржувањето на избори во Република Македонија.

(2) Изборите за избирачите од ставот (1) на овој член ги спроведува избирачкиот одбор за гласање во ДИК.

(3) За гласањето од ставот (2) на овој член се обезбедува посебна кутија за гласање која по завршувањето на гласањето се чува запечатена во просториите на ДИК и се отвора по завршување на гласањето во Република Македонија.

(4) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебен записник.

(5) Записникот и изборниот материјал по завршувањето на гласањето во Република Македонија се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.“

**Член 50**

Во членот 117 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Ако записникот од гласањето во ДКП, односно конзулатарните канцеларии не е потписан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува државната изборна комисија врз основа на целокупниот изборен материјал.“

Ставот (7) станува став (8).

**Член 51**

Во членот 132 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје не излезат една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, односно градот Скопје, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

**Член 52**

Членот 144 се брише.

**Член 53**

Членот 145 се брише

**Член 54**

Во членот 151 став (5) бројот „48“ се заменува со бројот „72“.

**Член 55**

По членот 153 се додава нов член 153-а, кој гласи:

**„Член 153-а**

(1) По исклучок од членот 153 од овој законик, ако е жена пратеникот кој е избран од листата на кандидати, а на кого му престанал мандатот според еден од основите утврдени во членот 152 од овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник во Собранието станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат жена од листата од ставот (2) на овој член не ја извести Државната изборна комисија во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат жена од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, оставувањето на ова право се врши согласно со членот 153 од овој законик.“

#### Член 56

По членот 155 се додава нов член 155-а, кој гласи:

#### “Член 155-а

(1) По исклучок од членот 155 од овој законик, ако е жена член на совет на кого му престанал или ќе му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, член на совет станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје го известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот.

(3) Ако наредниот кандидат жена од листата од ставот (2) на овој член не ја извести општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат жена од листата.

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, оставувањето на ова право се врши согласно со членот 155 од овој законик.“

#### Член 57

Во членот 165 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Бројот на избирачи кои гласаат на избирачкото место не може да биде поголем од 1.000 избирачи.“

Ставот (2) станува став (3).

#### Член 58

Во членот 175 став (1) во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1“ по зборовите: “општина Карпош избирачки места од 2592 до 2653“ се додаваат зборовите: “општина Карпош избирачки места од 2593/1 до 2593/1, општина Карпош избирачки места 2597/1 до 2597/1, општина Карпош избирачки места од 2601/ до 2601/1, општина Карпош избирачки места од 2614/ 1 до 2614/1, општина Карпош избирачки места од 2617/1 до 2618/1, општина Карпош избирачки места од 2626/1 до 2626/1, општина Карпош избирачки места од 2644/1 до 2644/1, општина Карпош избирачки места од 2649/1 до 2649/1, општина Карпош избирачки места од 2651/1 до 2653/1“; по зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2425 до 2427“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2425/1 до 2426/1“; по зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2654 до 2672“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2667/1 до

2667/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2669/1 до 2669/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2671/1 до 2671/1“, по зборовите “општина Кисела Вода избирачки места од 2739 до 2751“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2748/1 до 2748/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2751/1 до 2751/1“; по зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2761 до 2771“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2762/1 до 2762/1“; по зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2774 до 2795“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2781/1 до 2782/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2784/1 до 2784/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2789/1 до 2789/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2793/1 до 2793/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2795/1 до 2795/1“, по зборовите: “општина Центар избирачки места од 2796 до 2818“ се додаваат зборовите: „општина Центар избирачки места од 2796/1 до 2797/1, општина Центар избирачки места од 2805/1 до 2806/1“, по зборовите: “општина Центар избирачки места од 2830 до 2868“ се додаваат зборовите: “општина Центар избирачки места од 2842/1 до 2844/1, општина Центар избирачки места од 2847/1 до 2847/1, општина Центар избирачки места од 2861/1 до 2861/1, општина Центар избирачки места од 2867/1 до 2867/1“, по зборовите: “општина Центар избирачки места од 2870 до 2871“ се додаваат зборовите: “општина Центар избирачки места од 2870/1 до 2871/1“, по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2819 до 2821“ се додаваат зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2819/1 до 2819/1“, по зборовите: „општина Чаир избирачки места од 2823 до 2827“ се додаваат зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2826/1 до 2826/1“, по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2829 до 2829“ се додаваат зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2829/1 до 2829/1“, по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2869 до 2869“ се додаваат зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2869/1 до 2869/1“, по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2872 до 2898“ се додаваат зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2873/1 до 2874/1, општина Чаир избирачки места од 2876/1 до 2877/1, општина Чаир избирачки места од 2884/1 до 2884/1, општина Чаир избирачки места од 2886/1 до 2889/1, општина Чаир избирачки места од 2893/1 до 2893/1“, по зборовите: “општина Аеродром избирачки места од 2673 до 2738“ се додаваат зборовите: “општина Аеродром избирачки места од 2679/1 до 2680/1, општина Аеродром избирачки места од 2682/1 до 2684/1, општина Аеродром избирачки места од 2714/1 до 2717/1, општина Аеродром избирачки места од 2719/1 до 2721/1, општина Аеродром избирачки места од 2730/1 до 2730/1, општина Аеродром избирачки места од 2732/1 до 2733/“, по зборовите: “општина Аеродром избирачки места од 2772 до 2773“ се додаваат зборовите: “општина Аеродром избирачки места од 2772/1 до 2772/1“, по зборовите: “општина Сарај избирачки места од 2428 до 2461“ се додаваат зборовите: “општина Сарај избирачки места од 2428/1 до 2428/1, општина Сарај избирачки места од 2430/1 до 2431/1, општина Сарај избирачки места од 2433/1 до 2435/1, општина Сарај избирачки места од 2438/1 до 2438/1, општина Сарај избирачки места од 2447/1 до 2447/1, општина Сарај избирачки места од 2451/1 до 2452/1, општина Сарај избирачки места од 2458/1 до 2458/1, општина Сарај избирачки места од 2460/1 до 2460/1“, по зборовите: “општина Македонски Брод избирачки места од 0224 до 0274“ се додаваат зборовите: “општина Македонски Брод избирачки места од 0247/1 до 0 248/1“, по зборовите: “општина Сопиште избирачки места од 2412 до 2424“ се додаваат зборовите: “оп-

штина Сопиште избирачки места од 2423/1 до 2423/1“; по зборовите: “општина Студеничани избирачки места од 2341 до 2361“ се додаваат зборовите: “општина Студеничани избирачки места од 2341/1 до 2341/1, општина Студеничани избирачки места од 2345/1 до 2351/1, општина Студеничани избирачки места од 2353/1 до 2353/1, општина Студеничани избирачки места од 2359/1 до 2359/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2“ по зборовите: “општина Гази Баба избирачки места од 2476 до 2552“ се додаваат зборовите: “општина Гази Баба избирачки места од 2476/1 до 2476/1, општина Гази Баба избирачки места од 2493/1 до 2493/1, општина Гази Баба избирачки места од 2499/1 до 2499/1, општина Гази Баба избирачки места од 2503/1 до 2503/1, општина Гази Баба избирачки места од 2507/1 до 2507/1, општина Гази Баба избирачки места од 2509/1 до 2511/1, општина Гази Баба избирачки места од 2514/1 до 2515/1, општина Гази Баба избирачки места од 2531/1 до 2531/1, општина Гази Баба избирачки места од 2538/1 до 2540/1“; по зборовите: “општина Горче Петров избирачки места од 2553 до 2591“ се додаваат зборовите: “општина Горче Петров избирачки места од 2553/1 до 2554/1, општина Горче Петров избирачки места од 2560/1 до 2560/1, општина Горче Петров избирачки места од 2571/1 до 2572/1, општина Горче Петров избирачки места од 2574/1 до 2574/1, општина Горче Петров избирачки места од 2576/1 до 2576/1, општина Горче Петров избирачки места од 2579/1 до 2582/1, општина Горче Петров избирачки места од 2587/1 до 2588/1, општина Горче Петров избирачки места од 2590/1 до 2590/1“, по зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2899 до 2903“ се додаваат зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2900/1 до 2900/1“, по зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2916 до 2917“ се додаваат зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2916/1 до 2917/1“, по зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2922 до 2922“ се додаваат зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2922/1 до 2922/1“, по зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2934 до 2945“ се додаваат зборовите: “општина Чайр избирачки места од 2934/1 до 2937/1, општина Чайр избирачки места од 2939/1 до 2939/1, општина Чайр избирачки места од 2941/1 до 2941/1“, по зборовите: “општина Шуто Оризари избирачки места од 2955 до 2973“ се додаваат зборовите: “општина Шуто Оризари избирачки места од 2955/1 до 2967/1, општина Шуто Оризари избирачки места од 2969/1 до 2972/1“, по зборовите: “општина Бутел избирачки места од 2904 до 2915“ се додаваат зборовите: “општина Бутел избирачки места од 2904/1 до 2905/1, општина Бутел избирачки места од 2907/1 до 2907/1, општина Бутел избирачки места од 2909/1 до 2909/1, општина Бутел избирачки места од 2911/1 до 2911/1, општина Бутел избирачки места од 2914/1 до 2915/1“, по зборовите: “општина Бутел избирачки места од 2918 до 2921“ се додаваат зборовите: “општина Бутел избирачки места од 2918/1 до 2921/1“, по зборовите: “општина Бутел избирачки места од 2946 до 2954“ се додаваат зборовите: “општина Бутел избирачки места од 2948/1 до 2948/1, општина Бутел избирачки места од 2950/1 до 2951/1“, по зборовите: “општина Арачиново избирачки места од 2333 до 2340“ се додаваат зборовите: “општина Арачиново избирачки места од 2333/1 до 2337/1“, по зборовите: “општина Куманово избирачки места од 0995 до 1104“ се додаваат зборовите: “општина Куманово избирачки места од 0995/1 до 0995/1, општина Куманово избирачки места од 1000/1 до 1001/1, општина Куманово избирачки места од 1006/1 до 1006/1, општина Куманово избирачки места од 1008/1 до 1011/1, општина Куманово избирачки места од 1013/1 до 1014/1, општина Куманово избирачки места од 1017/1 до 1017/1, општина Куманово избирачки места од

избирачки места од 1020/1 до 1020/1, општина Куманово избирачки места од 1026/1 до 1026/1, општина Куманово избирачки места од 1040/1 до 1042/1, општина Куманово избирачки места од 1047/1 до 1051/1, општина Куманово избирачки места од 1055/1 до 1055/1, општина Куманово избирачки места од 1057/1 до 1061/1, општина Куманово избирачки места од 1064/1 до 1064/1, општина Куманово избирачки места од 1078/1 до 1080/1, општина Куманово избирачки места од 1086/1 до 1087/1, општина Куманово избирачки места од 1091/1 до 1091/1, општина Куманово избирачки места од 1097/1 до 1098/1, општина Куманово избирачки места од 1101/1 до 1103/1“, по зборовите: “општина Липково избирачки места од 1105 до 1130“ се додаваат зборовите: “општина Липково избирачки места од 1111/1 до 1113/1, општина Липково избирачки места од 1119/1 до 1121/1, општина Липково избирачки места од 1125/1 до 1125/1, општина Липково избирачки места од 1128/1 до 1130/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3“ по зборовите: “општина Велес избирачки места од 2135 до 2203“ се додаваат зборовите: “општина Велес избирачки места од 2138/1 до 2138/1, општина Велес избирачки места од 2143/1 до 2144/1, општина Велес избирачки места од 2146/1 до 2146/1, општина Велес избирачки места од 2153/1 до 2153/1, општина Велес избирачки места од 2159/1 до 2159/1, општина Велес избирачки места од 2170/1 до 2170/1, општина Велес избирачки места од 2172/1 до 2173/1, општина Велес избирачки места од 2201/1 до 2201/1“, по зборовите: “општина Велес избирачки места од 2207 до 2210“ се додаваат зборовите: “општина Велес избирачки места од 2210/1 до 2210/1“, по зборовите: “општина Виница избирачки места од 0303 до 0332“ се додаваат зборовите: “општина Виница избирачки места од 0310/1 до 0311/1, општина Виница избирачки места од 0315/1 до 0315/1“, по зборовите: “општина Градско избирачки места од 2217 до 2226“ се додаваат зборовите: “општина Градско избирачки места од 2219/1 до 2219/1“, по зборовите: “општина Делчево избирачки места од 0572 до 0604“ се додаваат зборовите: “општина Делчево избирачки места од 0577/1 до 0577/1, општина Делчево избирачки места од 0582/1 до 0583/1“, по зборовите: “општина Илинден избирачки места од 2393 до 2411“ се додаваат зборовите: “општина Илинден избирачки места од 2393/1 до 2397/1, општина Илинден избирачки места од 2399/1 до 2399/1“, по зборовите: “општина Кочани избирачки места од 0830 до 0874“ се заменуваат со зборовите: “општина Кочани избирачки места од 0834/1 до 0834/1, општина Кочани избирачки места од 0836/1 до 0838/1, општина Кочани избирачки места од 0857/1 до 0857/1, општина Кочани избирачки места од 0860/1 до 0861/1“, по зборовите: “општина Кратово избирачки места од 0903 до 0937“ се додаваат зборовите: “општина Кратово избирачки места од 0931/1 до 0932/1“, по зборовите: “општина Крива Паланка избирачки места од 0938 до 0981“ се додаваат зборовите: “општина Крива Паланка избирачки места од 0945/1 до 0947/1“, по зборовите: “општина Македонска Каменица избирачки места од 0605 до 0618“ се додаваат зборовите: “општина Македонска Каменица избирачки места од 0610/1 до 0612/1“, по зборовите: “општина Петровец избирачки места од 2377 до 2392“ се додаваат зборовите: “општина Петровец избирачки места од 2377/1 до 2378/1, општина Петровец избирачки места од 2382/1 до 2382/1“, по зборовите: “општина Пробиштип избирачки места од 1530 до 1573“ се додаваат зборовите: “општина Пробиштип избирачки места од 1539/1 до 1539/1, општина Пробиштип избирачки места од 1566/1 до 1566/1“, по зборовите: “општина Свети Николе избирачки места од 1671 до 1703“ се додаваат зборовите: “општина Свети Николе избирачки места од

1675/1 до 1675/1, општина Свети Николе избирачки места од 1684/1 до 1684/1“; по зборовите: “општина Чашка избирачки места од 2204 до 2206“ се додаваат зборовите: “општина Чашка избирачки места од 2205/1 до 2205/1“; по зборовите: “општина Чашка избирачки места од 2227 до 2246“ се додаваат зборовите: “општина Чашка избирачки места од 2234/1 до 2234/1“; по зборовите: “општина Штип избирачки места од 2247 до 2315“ се додаваат зборовите: “општина Штип избирачки места од 2247/1 до 2250/1, општина Штип избирачки места од 2255/1 до 2255/1, општина Штип избирачки места од 2268/1 до 2271/1, општина Штип избирачки места од 2280/1 до 2280/1, општина Штип избирачки места од 2294/1 до 2294/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4“ по зборовите: “општина Богданци избирачки места од 0368 до 0377“ се додаваат зборовите: “општина Богданци избирачки места од 0371/1 до 0371/1, општина Богданци избирачки места од 0376/1 до 0376/1“; по зборовите: “општина Босилово избирачки места од 1811 до 1826“ се додаваат зборовите: “општина Босилово избирачки места од 1824/1 до 1824/1“; по зборовите: “општина Валандово избирачки места од 0280 до 0302“ се додаваат зборовите: “општина Валандово избирачки места од 0284/1 до 0284/1“; по зборовите: “општина Василево избирачки места од 1794 до 1810“ се додаваат зборовите: “општина Василево избирачки места од 1800/1 до 1800/1, општина Василево избирачки места од 1804/1 до 1804/1“; по зборовите: “општина Гевгелија избирачки места од 0333 до 0367“ се додаваат зборовите: “општина Гевгелија избирачки места од 0349/1 до 0350/1“; по зборовите: “општина Кавадарци избирачки места од 0659 до 0712“ се додаваат зборовите: “општина Кавадарци избирачки места од 0660/1 до 0660/1, општина Кавадарци избирачки места од 0668/1 до 0668/1, општина Кавадарци избирачки места од 0672/1 до 0674/1, општина Кавадарци избирачки места од 0684/1 до 0684/1“; по зборовите: “општина Неготино избирачки места од 1213 до 1237“ се додаваат зборовите: “општина Неготино избирачки места од 1216/1 до 1216/1, општина Неготино избирачки места од 1221/1 до 1221/1, општина Неготино избирачки места од 1223/1 до 1223/1“; по зборовите: “општина Новаци избирачки места од 0158 до 0180“ се додаваат зборовите: “општина Новаци избирачки места од 0161/1 до 0161/1“; по зборовите: “општина Ново Село избирачки места од 1774 до 1792“ се додаваат зборовите: “општина Ново Село избирачки места од 1791/1 до 1791/1“; по зборовите: “општина Прилеп избирачки места од 1350 до 1457“ се додаваат зборовите: “општина Прилеп избирачки места од 1367/1 до 1367/1, општина Прилеп избирачки места од 1374/1 до 1375/1, општина Прилеп избирачки места од 1380/1 до 1380/1, општина Прилеп избирачки места од 1385/1 до 1385/1, општина Прилеп избирачки места од 1387/1 до 1387/1, општина Прилеп избирачки места од 1392/1 до 1392/1, општина Прилеп избирачки места од 1400/1 до 1400/1, општина Прилеп избирачки места од 1402/1 до 1402/1, општина Прилеп избирачки места од 1456/1 до 1456/1“; по зборовите: “општина Радовиш избирачки места од 1574 до 1607“ се додаваат зборовите: “општина Радовиш избирачки места од 1578/1 до 1583/1“; по зборовите: “општина Струмица избирачки места од 1713 до 1773“ се додаваат зборовите: “општина Струмица избирачки места од 1720/1 до 1720/1, општина Струмица избирачки места од 1727/1 до 1728/1, општина Струмица избирачки места од 1730/1 до 1731/1, општина Струмица избирачки места од 1763/1 до 1763/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5“ по зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0549 до 0554“ се додаваат зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0534 до 0542“; по зборовите: “општина Центар Жу-

па избирачки места од 0557 до 0571“ се додаваат зборовите: “општина Центар Жупа избирачки места од 0562/1 до 0562/1“; по зборовите: “општина Битола избирачки места од 0026 до 0157“ се додаваат зборовите: “општина Битола избирачки места од 0038/1 до 0040/1, општина Битола избирачки места од 0066/1 до 0066/1, општина Битола избирачки места од 0076/1 до 0076/1, општина Битола избирачки места од 0089/1 до 0089/1, општина Битола избирачки места од 0093/1 до 0094/1, општина Битола избирачки места од 0102/1 до 0102/1, општина Битола избирачки места од 0106/1 до 0106/1, општина Битола избирачки места од 0119/1 до 0125/1, општина Битола избирачки места од 0150/1 до 0150/1“; по зборовите: “општина Демир Хисар избирачки места од 0619 до 0658“ се додаваат зборовите: “општина Демир Хисар избирачки места од 0623/1 до 0623/1“; по зборовите: “општина Долнени избирачки места од 1458 до 1493“ се додаваат зборовите: “општина Долнени избирачки места од 1470/1 до 1470/1“; по зборовите: “општина Кичево избирачки места од 0723 до 0757“ се додаваат зборовите: “општина Кичево избирачки места од 0726/1 до 0726/1, општина Кичево избирачки места од 0733/1 до 0733/1, општина Кичево избирачки места од 0736/1 до 0739/1, општина Кичево избирачки места од 0745/1 до 0745/1, општина Кичево избирачки места од 0751/1 до 0752/1“; по зборовите: “општина Крушево избирачки места од 1187 до 1208“ се додаваат зборовите: “општина Крушево избирачки места од 1187/1 до 1187/1“; по зборовите: “општина Охрид избирачки места од 1249 до 1313“ се додаваат зборовите: “општина Охрид избирачки места од 1253/1 до 1255/1, општина Охрид избирачки места од 1258/1 до 1259/1, општина Охрид избирачки места од 1263/1 до 1264/1, општина Охрид избирачки места од 1268/1 до 1268/1, општина Охрид избирачки места од 1278/1 до 1278/1, општина Охрид избирачки места од 1281/1 до 1283/1, општина Охрид избирачки места од 1298/1 до 1298/1, општина Охрид избирачки места од 1308/1 до 1310/1“; по зборовите: “општина Пласница избирачки места од 0275 до 0279“ се додаваат зборовите: “општина Пласница избирачки места од 0276/1 до 0279/1“; по зборовите: “општина Ресен избирачки места од 1624 до 1670“ се додаваат зборовите: “општина Ресен избирачки места од 1631/1 до 1631/1, општина Ресен избирачки места од 1638/1 до 1638/1, општина Ресен избирачки места од 1640/1 до 1640/1“; по зборовите: “општина Струга избирачки места од 1844 до 1920“ се додаваат зборовите: “општина Струга избирачки места од 1846/1 до 1846/1, општина Струга избирачки места од 1848/1 до 1848/1, општина Струга избирачки места од 1853/1 до 1853/1, општина Струга избирачки места од 1858/1 до 1859/1, општина Струга избирачки места од 1863/1 до 1863/1, општина Струга избирачки места од 1872/1 до 1873/1, општина Струга избирачки места од 1875/1 до 1876/1, општина Струга избирачки места од 1883/1 до 1884/1, општина Струга избирачки места од 1895/1 до 1896/1, општина Струга избирачки места од 1899/1 до 1899/1, општина Струга избирачки места од 1905/1 до 1907/1, општина Струга избирачки места од 1909/1 до 1910/1, општина Струга избирачки места од 1916/1 до 1918/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6“ по зборовите: “општина Боговиње избирачки места од 2050 до 2079“ се додаваат зборовите: “општина Боговиње избирачко место од 2050/1 до 2050/1, општина Боговиње избирачко место од 2062/1 до 2062/1, општина Боговиње избирачки места од 2065/1 до 2065/1, општина Боговиње избирачки места од 2069/1 до 2071/1, општина Боговиње избирачки места од 2073/1 до 2074/1“; по зборовите: “општина Брвеница избирачки места од 2032 до 2049“ се додаваат зборовите: “општина Брвеница избирачки места од 2036/1 до 2040/1, општина Брвеница избирач-

ки места од 2049/1 до 2049/1“; по зборовите: “општина Врапчиште избирачки места од 0436 до 0462“ се додаваат зборовите: “општина Врапчиште избирачки места од 0436/1 до 0439/1, општина Врапчиште избирачки места од 0444/1 до 0445/1, општина Врапчиште избирачки места од 0447/1 до 0447/1, општина Врапчиште избирачки места од 0455/1 до 0458/1, општина Врапчиште избирачки места од 0461/1 до 0461/1“, по зборовите: “општина Гостивар избирачки места од 0386 до 0435“ се додаваат зборовите: “општина Гостивар избирачки места од 0387/1 до 0388/1, општина Гостивар избирачки места од 0396/1 до 0398/1, општина Гостивар избирачки места од 0403/1 до 0403/1, општина Гостивар избирачки места од 0406/1 до 0407/1, општина Гостивар избирачки места од 0413/1 до 0413/1, општина Гостивар избирачки места од 0419/1 до 0419/1, општина Гостивар избирачки места од 0422/1 до 0422/1, општина Гостивар избирачки места од 0424/1 до 0427/1, општина Гостивар избирачки места од 0435/1 до 0435/1“; по зборовите: “општина Гостивар избирачки места од 0499 до 0533“ се додаваат зборовите: “општина Гостивар избирачки места од 0499/1 до 0501/1, општина Гостивар избирачки места од 0504/1 до 0508/1, општина Гостивар избирачки места од 0510/1 до 0511/1, општина Гостивар избирачки места од 0518/1 до 0519/1, општина Гостивар избирачки места од 0521/1 до 0521/1, општина Гостивар избирачки места од 0527/1 до 0528/1, општина Гостивар избирачки места од 0531/1 до 0531/1“; по зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0477 до 0477“ се додаваат зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0477/1 до 0477/1“; зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0534 до 0548“ се заменуваат со зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0543 до 0548“; по зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0543 до 0548“ се додаваат зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0544/1 до 0544/1, општина Дебар избирачки места од 0547/1 до 0547/1“, по зборовите: “општина Желино избирачки места од 2089 до 2114“ се додаваат зборовите: “општина Желино избирачки места од 2090/1 до 2091/1, општина Желино избирачки места од 2106/1 до 2110/1, општина Желино избирачки места од 2113/1 до 2114/1“, по зборовите: “општина Јегуновце избирачки места од 2115 до 2134“ се додаваат зборовите: “општина Јегуновце избирачки места од 2132/1 до 2132/1“, по зборовите: “општина Кичево избирачки места од 0783 до 0801“ се додаваат зборовите: “општина Кичево избирачки места од 0783/1 до 0783/1, општина Кичево избирачки места од 0793/1 до 0793/1“, по зборовите: “општина Кичево избирачки места од 0814 до 0829“ се додаваат зборовите: “општина Кичево избирачки места од 0816/1 до 0817/1, општина Кичево избирачки места од 0828/1 до 0828/1“, по зборовите: “општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0463 до 0476“ се додаваат зборовите: “општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0464/1 до 0465/1, општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0470/1 до 0470/1, општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0473/1 до 0474/1“, по зборовите: “општина Тетарце избирачки места од 2007 до 2031“ се додаваат зборовите: “општина Тетарце избирачки места од 2021/1 до 2022/1, општина Тетарце избирачки места од 2029/1 до 2031/1“, по зборовите: “општина Тетово избирачки места од 1924 до 2006“ се додаваат зборовите: “општина Тетово избирачки места од 1927/1 до 1932/1, општина Тетово избирачки места од 1939/1 до 1939/1, општина Тетово избирачки места од 1941/1 до 1942/1, општина Тетово избирачки места од 1954/1 до 1954/1, општина Тетово избирачки места од 1958/1 до 1958/1, општина Тетово избирачки места од 1968/1 до 1968/1, општина Тетово избирачки места од 1971/1 до 1973/1, општина Тетово избирачки места од 1981/1 до 1981/1,

општина Тетово избирачки места од 1989/1 до 1994/1, општина Тетово избирачки места од 1997/1 до 1997/1, општина Тетово избирачки места од 2000/1 до 2000/1 и општина Тетово избирачки места од 2004/1 до 2004/1“.

### Член 59

Во членот 178 став (1) по зборовите: “изборните исправи“ се додаваат зборовите: “за постапување спротивно на членот 8-а од овој закон“.

### Член 60

Во членот 179-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претседателот и на членовите на Државната изборна комисија за не постапување во рокот од членот 69-а став (3) од овој закон.“

По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претседателот и на членовите на Државната комисија за спречување на корупција за не постапување во рокот од членот 74 став (2) од овој законик.“

### Член 61

Членот 181 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, ако:

- известува за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје и на правните лица на кои им е доверено вршење на јавни овластувања, спротивно на членот 75-б од овој закон,

- уредници, новинари, водители на програма и претзентери ангажирани во подготвување на програми на радиодифузерите, учествуваат во предизборни активности на организатори на изборна кампања спротивно на членот 75-в од овој законик,

- не го снима излезниот сигнал на својата програма од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување и не ги чува снимките од својата програма (член 75-г став (1)),

- не достави снимки и други податоци поврзани со медиумското покривање на изборите спротивно на членот 75-г став (2) од овој законик,

- огласите и соопштенијата за независните кандидати се емитуваат спротивно на членот 75-д став (2) од овој законик,

- не обезбеди рамноправен пристап во информативната програма согласно со членот 76-а ставови (2) и (3) од овој законик,

- јавниот радиодифузен сервис не ги информира граѓаните или лицата со оштетен слух за изборниот процес (член 76-а ставови (1) и (4)) и

- јавниот радиодифузен сервис емитува бесплатно политичко претставување на учесниците во изборниот процес спротивно на членот 76-а ставови (5), (6), (7), (8) и (9) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

### Член 62

По членот 181 се додава нов член 181-а, кој гласи:

#### “Член 181-а

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на радиодифузерот, ако:

- не обезбеди покривање на изборите на правичен, избалансиран и на непристрасен начин (член 75 став (1)),

- не овозможи подеднакви услови за пристап до програмите на сите организатори на изборна кампања (член 75 ставови (2) и (3)),

- програмите наменети за малолетната публика се користат за изборно медиумско претставување (член 75 став (4)) и

- емитува дополнително време за платено политичко рекламирање на реален час спротивно на членот 75-т став (1) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

#### Член 63

Членот 182 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на радиодифузерот и печатениот медиум, ако:

- емитуваат, односно објавуваат платено политичко рекламирање спротивно на членот 75-т став (1) од овој законик,

- огласите и соопштенијата за независните кандидати содржат податоци спротивно на членот 75-т став (3) од овој законик,

- емитуваат, односно објавуваат огласи и реклами спротивно на членот 75-т став (6) од овој законик,

- не утврдат ценовник за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес (член 75-т став (2)),

- не го објават и/или не го достават ценовникот (член 75-т ставови (3) и (4)),

- го изменат ценовникот во текот на изборната кампања (член 75-т став (5)),

- не обезбедат рамноправен пристап согласно со членот 75-т став (6) од овој законик и

- го прекршат изборниот молк (член 76-б).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

#### Член 64

Во членот 183 став (2) зборовите: „главниот и одговорен уредник“ се заменуваат со зборовите: „одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум“.

#### Член 65

Членот 183-а се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на радиодифузерот и печатениот медиум, ако:

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спротивно на членот 77 став (1) од овој законик,

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење, а не ги наведат податоците утврдени во членот 77 став (2) од овој законик и

- објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено на денот на изборите спротивно на членот 77 став (3) од овој законик.

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

#### Член 66

Во членовите 17, 31, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50-а, 55, 61, 69, 91, 95, 101, 106, 107, 113-а, 118-а, 164, 165, 166, 174 и 175 по зборовите: “дипломатско-конзулатарни преставништва на Република Македонија, ДКП“ се става запирка и се додаваат зборовите: “односно конзулатарните канцеларии“.

#### Член 67

Во целиот текст на Законот зборовите: „организатор/и на изборна кампања“ се заменуваат со зборовите: „учесник/ци во изборна кампања“.

#### Член 68

Државната изборна комисија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон е должна да спроведе набавка на електронски систем за проверка за идентификација на избирачот.

Во случај на непостапување по ставот 1 на овој член на одговорното лице во Државната изборна комисија ќе му се изрече глоба во износ од 20.000 до 50,000 евра во денарска противвредност.

#### Член 69

Одредбата од членот 47 во избирачките места каде што постојат технички услови за тоа по избор на Државна изборна комисија ќе се применува од 1 јануари 2015 година, а од 1 јануари 2017 година ќе се применува во избирачки места каде што се гласа во 2015 година и во избирачки места по избор на Државна изборна комисија, а целосната примена на одредбата е задолжителна од 1 јануари 2019 година.

#### Член 70

Избирачките места од членот 58 по можност ќе бидат сместени во ист објект со избирачките места од кои со делба на гласачите се дефинирани новите избирачки места.

#### Член 71

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик.

#### Член 72

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR

#### Neni 1

Нë Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 dhe 34/13), në nenin 2 pas pikës 20 shtohen tetë pika të reja 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28, si vijojnë:

“21. "Proces zgjedhor" është koha nga miratimi i aktit të shpaljes së zgjedhjeve deri në publikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të mbajtura, në nivel të komunës, qytetit të Shkupit, respektivisht njësinë zgjedhore ku kryhet zgjedhja;

22. "Forma të paraqitjes mediatike zgjedhore" janë: emisione ditore informative, programe që u mundësojnë qasje të drejtpërdrejtë pjesëmarrësve të fushatës zgjedhore te zgjedhësit dhe emisionet e veçanta informative;

23. "Emisione ditore informative" janë të gjitha emisionet e radios dhe të lajmeve dhe ditarëve televizivë;

24. "Qasje e drejtpërdrejtë te zgjedhesit" janë format e prezantimit falas politik dhe të reklamimit të paguar politik, përmes të cilëve pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore lirshëm i promovojnë programet, qëndrimet dhe kandidatët e vet;

25. "Prezantim falas politik" është qasje e drejtpërdrejtë e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore te zgjedhesit, përmes së cilës lirshëm dhe pa kompensim në para promovohen programet zgjedhore, qëndrimet dhe kandidatët;

26. "Reklamim i paguar politik" është një qasja e drejtpërdrejtë e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore te zgjedhesit, përmes së cilës me kompensim në para promovohen programet zgjedhore, qëndrimet dhe kandidatët; Llojet e reklamimit të paguar politik janë: shpalljet, kumtesat, reklamat politike zgjedhore, reklamat muzikore që funksionojnë si himne të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore, transmetimet ose incizimet e mitingeve, takimeve dhe paraqitjet e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore;

27. "Programe të veçanta informative" janë: programet e dedikuara për informimin e qytetarëve për mënyrën dhe teknikën e votimit dhe për realizimin e të drejtës zgjedhore dhe programe informative politike të zhanreve të realizuara si intervista, debate ose duele në radio dhe televizion: programe aktuale-informative, programe aktuale me qasje dokumentare dhe programe të specializuara tematike informative dhe

28. "Prezantim zgjedhor mediatik" është promovimi (i drejtpërdrejtë ose indirekt) i qëndrimeve, programeve, platformave, arritjeve, aktivitetave etj, të partive politike, koalicioneve, grupeve të zgjedhësve dhe përfaqësuesve të tyre.

#### Neni 2

Neni 8-a ndryshohet si vijon:

"(1) Nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komune ose anëtarë të këshillit, respektivisht deri në konstituimin e këshillit komunal dhe qytetit të Shkupit nuk mund:

- të disponohet me mjete buxhetore të Republikës së Maqedonisë, mjete të buxheteve të komunave dhe qytetit të Shkupit, të fondeve publike dhe mjete të ndërmarrjeve dhe institucioneve publike ose personave juridikë që disponojnë me kapital shtetëror,

- të fillojë ndërtimi me mjete nga buxheti ose nga fonde publike ose mjete të ndërmarrjeve publike dhe personave tjerë juridikë që disponojnë me kapital shtetëror të objekteve të reja të infrastrukturës si rrugë, ujësjellës, largpërcues, kanalizim, terrene sportive dhe objekte tjerë; ose objekte për veprimit shqërore, shkolla, çerdhe dhe objekte tjerë, përvèç nëse për këtë qëllim paraprakisht janë siguruar mjete nga buxheti, respektivisht bëhet fjalë për realizimin e programit të miratuar në bazë të ligjit në vitin vijues dhe

- të kryhen pagesa të rrogave, pensioneve, ndihmës sociale ose pagesa tjetër dhe kompensime materiale nga mjete buxhetore ose nga mjete të fondeve publike që nuk janë mjete pagesore të rregullta mujore, respektivisht të gjitha transferet njëvjeçare dhe pagesa të transfereve të njëhershme nga mjete buxhetore ose nga mjete të fondeve publike, as të tjetërsohet kapitali shtetëror ose të nënshkrueh marreveshje kolektive.

(2) Në periudhë prej 20 ditësh para fillimit të fushatës zgjedhore deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së

Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komune ose anëtarë të këshillit, respektivisht deri në konstituimin e këshillit komunal dhe qytetit të Shkupit nuk mund:

- të paguhën subvencionet që nuk janë pagesa të rregullta mujore dhe

- të mbahen ngjarje publike me rastin e fillimit të ndërtimit ose lëshimit në përdorim të objekteve me mjete nga Buxheti ose fonde publike, ose me mjetet e ndërmarrjeve publike ose personave tjerë juridikë që disponojnë me kapital shtetëror, në infrastrukturë si rrugë, ujësjellës, largpërcues, kanalizim, terrene sportive ose objekte për veprimit shqërore, çerdhe si dhe objekte të tjera. Me ndalim të mbajtjes së ngjarjeve publike nuk nënkuftohet, veçanërisht: dhënia e deklaratës publike e bartësit të funksionit publik ose kandidatit për bartës të funksionit publik në miting, intervistë në medie, debat në medie ose përgjigje të pyetjes së gazetarëve.

(3) Nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komune ose anëtarë të këshillit, respektivisht deri në konstituimin e këshillit komunal dhe qytetit të Shkupit, Ministria e Financave është e obliguar që tërë pagesat buxhetore, përvèç rrogave të rregullta, pensionet dhe shpenzimet komunale, t'i publikojë në faqen e internetit në bazë të veçantë të shpenzimeve buxhetore në periudhën zgjedhore.

(4) Ministria e Financave, dy javë pas shpalljes së zgjedhjeve parashtron raport parazgjedhor financiar në të cilin do të përfshihet pasqyrimi i të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nga Buxheti sipas zërave, në periudhën prej fillimit të vitit fiskal deri në ditën e parashtrimit të raportit që publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Financave."

#### Neni 3

Në nenin 11 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për veprimet, aktet, parashtresat dhe shkresat e tjera në lidhje me zbatimin e zgjedhjeve, furnizimin me mallra, punë dhe shërbime për nevojat e procesit zgjedhor, nuk paguhet doganë dhe tatim."

#### Neni 4

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: "në gjysmën e dytë të muajit mars" zëvendësohen me fjalët "në gjysmën e parë të muajit maj".

#### Neni 5

Në nenin 18 paragrafi (1) shtohet alineja e re si vijon:

"- personi që nuk i plotëson kushtet e veçanta të përcaktuara me këtë ligj,".

Në paragrafin (2) alineja 1 pas fjalëve: "Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, e pas fjalëve "Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korruptionit" shtohen fjalët: "dhe të punësuarit në Shërbimin profesional të Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike".

#### Neni 6

Në nenin 19 paragrafi (2) fjalët: "funksioni i së cilës nuk ka karakter të angazhimit profesional" zëvendësohen me fjalët: "dhe administratës zgjedhore".

#### Neni 7

Në nenin 21 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Për zbatimin e paragrafëve (1), (2) dhe (3) të këtij neni, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me akt e përcaktor përbërjen e anëtarëve të komisioneve zgjedhore komunale, respektivisht Komisionit Zgjedhor të qytetit të Shkupit dhe këshillat zgjedhore."

#### Neni 8

Në nenin 22 paragrafi (4) fjalë "shtatë" zëvendësohet me fjalën "dy".

#### Neni 9

Në nenin 31 paragrafi (2) pika 13 pas fjalëve "kandidatë" shtohen fjalët: "dhe furnizimi i sistemit të identifikimit të zgjedhësit".

Në pikën 25 pas fjalëve "zgjedhje" shtohen fjalët: "në afat prej 45 ditësh nga dita e publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve në nivel komunal, të qytetit të Shkupit, respektivisht njësisë zgjedhore ku kryhet zgjedhja."

Në pikën 27 pas fjalëve "komisioni" shtohen fjalët: "në kuadër të së cilit organizohet dhe sistematizohet shërbimi juridik".

Në pikën 35 fjalët: "nëse ka së paku dy ankesa për vendin adekuat zgjedhor" fshihen.

Në pikën 40 pas fjalës "PDK" shtohen fjalët: "dhe këshilli zgjedhor për votim të anëtarëve të këshillave zgjedhore në PDK, respektivisht zyrat konsullore".

Pas pikës 40 shtohet pikë e re 40-a si vijon:

"(40-a) miraton Udhëzim për organizimin e votimit për anëtarët e këshillave zgjedhore në PDK, respektivisht në zyrat konsullore;".

Në pikën 43-b pas fjalës "faqe" shtohen fjalët "në afat prej 48 orësh nga dita e miratimit".

#### Neni 10

Në nenin 38 paragrafi (4) pas fjalëve: "Kryetari i këshillit zgjedhor dhe zëvendësi i tij" shtohen fjalët: "zgjidhen nga radhët e të punësuarve në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e qytetit të Shkupit, me arsim të lartë" e pas fjalëve: "qyteti i Shkupit" shtohen fjalët: "me së paku arsim të mesém".

Pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8) si vijon:

"(8) Partitë politike nga paragrafët (5) dhe (6) të këtij neni, për çdo zgjedhje dorëzojnë propozime të reja për anëtarë të këshillave zgjedhore dhe zëvendësit e tyre."

Parografi (8) bëhet paragraf (9).

#### Neni 11

Neni 38-a ndryshohet si vijon:

"(1) Votimi në PDK zbatohet nga këshilli zgjedhor i përbërë nga kryetari dhe katër anëtarë.

(2) Kryetari dhe anëtarët kanë zëvendës.

(3) Kryetari zgjidhet nga radhët e diplomatëve, të punësuarit në PDK përkatëse me zgjedhje të rastësishme për kohë prej katër vitesh.

(4) Zëvendëskryetari, dy anëtarë dhe zëvendësит e tyre zgjidhen nga radhët e të punësuarve në administratën shtetërore, publike, komunale dhe të qytetit të Shkupit, me zgjedhje të rastësishme për kohë prej katër vitesh.

(5) Anëtarët dhe zëvendësит tjerë zgjidhen në pajtim me nenin 38 të këtij ligji."

#### Neni 12

Pas nenit 38-a shtohet neni i ri 38-b, si vijon:

#### "Neni 38-b

Për votimin e anëtarëve të këshillave zgjedhore përvotime në PDK, respektivisht në zyrat konsullore përbërja e këshillit zgjedhor përvotim në PDK është identik në përbërjen e këshillave zgjedhore përvotim në Republikën e Maqedonisë që formohet në pajtim me nenin 38 të këtij ligji."

#### Neni 13

Në nenin 43 paragrafi (3) fjalët: "dy herë" zëvendësohen me fjalët: "katër herë", e pas fjalës "shkurt" vihet presje dhe shtohen fjalët: "prej 1 deri më 10 maj, prej 1 deri më 10 shtator dhe prej 1 deri më 10 dhjetor", kurse fjalët: "dhe prej 1 deri më 10 korrik" fshihen.

#### Neni 14

Në nenin 45 paragrafi (2) fjalët: "dhe shenja me yll për personat që janë në punë të përkohshme ose qëndrim jashtë vendit, e që nuk kanë dorëzuar fletëparaqitje përvotim në PDK" fshihen.

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Qytetarët që gjatë zgjedhjeve gjenden në punë të përkohshme ose qëndrim jashtë vendit, e që nuk kanë dorëzuar fletëparaqitje përvotim në PDK shënohen në listë të veçanta të Listës zgjedhore përvotim në Republikën e Maqedonisë."

#### Neni 15

Në nenin 46 pas fjalës "institucionë" shtohen fjalët: "dhe në Komisionin Shtetëror Zgjedhor".

Pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon:

"- përvotimin e anëtarëve të këshillave zgjedhore përvotim në PDK, respektivisht zyra konsullore."

#### Neni 16

Në nenin 47 shtohet aline e re si vijon:

"- përvotimin e këshillave zgjedhore përvotim në PDK, respektivisht në zyrat konsullore, njëri ekzemplar sistematizohet sipas vendit zgjedhor, komunës dhe njësisë zgjedhore dhe në vërejtje qëndron KSHZ, kurse ekzemplari i dytë sistematizohet sipas KSHZ, e në vërejtje qëndron vendi zgjedhor, komuna dhe njësia zgjedhore."

#### Neni 17

Në nenin 49 paragrafi (4) numri "15" zëvendësohet me numrin "20".

#### Neni 18

Pas nenit 49 shtohet neni i ri 49-a, si vijon:

#### "Neni 49-a

(1) Në afat prej pesë ditësh nga dita e përfundimit të shikimit publik, Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe listën zgjedhore ua dorëzon partite politike.

(2) Partitë politike në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të listës zgjedhore në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dorëzojnë kërkesë për regjistrimin, plotësimin ose fshirjen e të dhënave.

(3) Komisioni Shtetëror Zgjedhor pas parashtrimit të kërkesës vendos me vendim në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, mund të parashtrohet padi në Gjykatën Administrative në afat prej 24 orësh nga pranimi i aktvendimit.

(5) Gjykata Administrative obligohet të vendosë në afat prej 24 orësh nga dita e pranimit të padisë."

#### Neni 19

Në nenin 51 paragrafi (1) pas fjalës "kërkesat" shtohen fjalët: "dhe fletëparaqitjet", e pas fjalëve: "neni 50" shtohen fjalët: "dhe neni 50-a."

#### Neni 20

Në nenin 53 paragrafi (1) numri "50" zëvendësohet me numrin "49".

#### Neni 21

Në nenin 60 paragrafi (4) fjalët: "komuna, respektivisht zgjedhore" zëvendësohen me fjalët: "komuna/t, respektivisht zgjedhore/t".

## Neni 22

Në nenin 64 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7) si vijojnë:

"(6) Marrëveshja për koalicion, vërtetimi nga Regjistri qendror dhe aktvendimi nga gjykata kompetente për regjistrimin e partisë politike, që dorëzohen në shtesë të listës së parashtruar të kandidatëve, parashtrohen në original ose në kopje të vërtetuar te noteri.

(7) Me përashtim të paragrafit (6) të këtij neni, marrëveshja për koalicion, vërtetimi nga Regjistrit qendror dhe aktvendimi nga gjykata kompetente për regjistrimin e partisë politike, që dorëzohen në shtesë të listës së parashtruar të kandidatëve për anëtarë të këshillit, parashtrohen në original ose në kopje. Nëse parashtrohen në kopje, originali i marrëveshjes për koalicion, vërtetimi i regjistrat qendror dhe aktvendimi i gjykatës kompetente për partinë politike deponohen në Komisionin Shtetëror Zgjedhor".

## Neni 23

Në nenin 66 paragrafi (4) numri "35" zëvendësohet me numrin "30".

## Neni 24

Pas nenit 67 shtohen tri nene të reja 67-a, 67-b dhe 67-v, si vijojnë:

**"6. Procedura në rast të vdekjes së kandidatit të listës së vërtetuar të kandidatëve për anëtar të këshillit komunal dhe Qytetit të Shkupit**

## Neni 67-a

(1) Nëse ndonjë nga kandidatët e listës së vërtetuar të kandidatëve vdes në periudhën nga dita e vërtetimit të listave të kandidatëve, partia politike respektivisht koalicioni që e kanë propozuar atë kandidat, minden në vendin e tij të njëjtë tē propozojnë kandidat tjetër, e nëse është propozuar nga grupi i zgjedhësve minden në vend të tij të propozojnë kandidat tjetër mbledhur nënshkrime në procedurën e kandidimit të përcaktuar me këtë ligj, në periudhë prej dhjetë ditësh para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Kandidati që ka vdekur do të fshihet nga lista e kandidatëve, e kandidati me të cilin është plotësuar lista e kandidatëve do të vihet në vendin ku është propozuar kandidati i vdekur ose i vendosur në vendin e fundit të listës së kandidatëve, me ç'rast, renditja e kandidatëve tjere të propozuar nga lista nën kandidatin që ka vdekur zhvendoset për një vend më lartë.

(3) Nëse kandidati që ka vdekur është bartës i listës, lista do të plotësohet në mënyrë të përcaktuar me paragrafin (2) të këtij neni, e bartës i listës do të bëhet kandidati nga lista e kandidatëve të propozuar nga propozuesi i listës.

(4) Lista e kandidatëve e plotësuar me kandidat tē ri në pajtim me paragrafit (2) dhe (3) të këtij neni publikohet në mënyrë përcaktuar me këtë ligj për publikimin e listës unike në afat prej 24 orësh nga dita e plotësimit të listës së kandidatëve.

(5) Nëse dikush nga kandidatët e vërtetuar të listave të kandidatëve vdes në periudhë më të gjatë se dhjetë ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, lista e kandidatëve mbetet në fuqi.

**7. Procedura në rast të vdekjes së kandidatit të listës së vërtetuar për zgjedhjen e kryetarit të komunës**

## Neni 67-b

(1) Nëse kandidati nga lista e vërtetuar për zgjedhjen e kryetarit të komunës vdes në periudhë nga dita e vërtetimit të listës së kandidatëve, partia politike respektivisht koalicioni, të cilët e kanë propozuar atë kandidat, minden në vend të tē njëjtë tē propozojnë kandidat tjetër, e nëse

është propozuar nga grupi i zgjedhësve minden në vend të tij të propozojnë kandidat tjetër pa mbledhur nënshkrime në procedurë për kandidim të përcaktuar me këtë ligj, në periudhë prej dhjetë ditësh nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Lista e kandidatëve e zëvendësuar me kandidat tē ri në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, publikohet në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj për publikimin e listës unike në afat prej 24 orësh nga dita e ndryshimit të kandidatit tē listës së kandidatëve.

(3) Nëse dikush nga kandidatët e vërtetuar të listave të kandidatëve vdes në periudhë më të shkurtër se dhjetë ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, zëvendësimi i kandidatit tē listës së kandidatëve do të kryhet në procedurën e përcaktuar në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, e komisioni zgjedhor kompetent në bashkëpunim me KQZ do të përcaktojë zhvendosjen e datës së mbajtjes së zgjedhjeve për atë komunë për 14 ditë.

**8. Procedura në rast të vdekjes së kandidatit të listës së vërtetuar për zgjedhjen e deputetëve**

## Neni 67-v

(1) Nëse ndonjë nga kandidatët tē cilët janë propozuar më listën e vërtetuar për zgjedhje për deputetë vdes në periudhën nga dita e vërtetimit tē listës së kandidatëve, partia politike respektivisht koalicioni, tē cilët e kanë propozuar atë kandidat, minden në vend tē tē njëjtë tē propozojnë kandidat tjetër, e nëse është propozuar nga grupi i zgjedhësve minden në vend tē tij tē propozojnë kandidat tjetër pa mbledhur nënshkrime në procedurë për kandidim të përcaktuar me këtë ligj, më së voni dhjetë ditë nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Lista e kandidatëve e zëvendësuar me kandidat tē ri në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni publikohet në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj për publikimin e listës unike në afat prej 24 orësh nga dita e ndryshimit të kandidatit tē listës së kandidatëve.

(3) Nëse dikush nga kandidatët e vërtetuar të listës së kandidatëve vdes në periudhë më të shkurtër se dhjetë ditë para fillimit të mbajtjes së zgjedhjeve, do të veprohet në mënyrë që kandidati i cili ka vdekur, e është zgjedhur deputet do tē zëvendësohet me kandidatin e parë tē ardhshëm i cili nuk është zgjedhur e është propozuara nga partia politike që e ka propozuar listën e kandidatëve, respektivisht njëri nga kandidatët e ardhshëm i cili nuk është zgjedhur, e që do ta propozojë bartësi i koalicionit. Kandidati i cili ka vdekur e është zgjedhur nga lista e pavarur në njësinë zgjedhore, zëvendësohet me kandidatin e parë tē ardhshëm i cili nuk është zgjedhur nga ajo listë."

Pika 6 bëhet pika 9.

## Neni 25

Në nenin 68 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Listat e kandidatëve tē propozuara nga koalicioni i udhëhequr nga partia e njëjtë politike, pa dallim tē numrit tē partive politike në koalicion në komuna tē ndryshme respektivisht njësi zgjedhore, kanë numër tē njëjtë rendor nē tē gjitha komunat, respektivisht nē tē gjitha njësitet zgjedhore."

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafët (4) dhe (5).

## Neni 26

Në nenin 69 paragrafi (1) numri "30" zëvendësohet me numrin "25".

Në paragrafët (2) dhe (4) numri "25" zëvendësohet me numrin "23".

## Neni 27

Në nenin 69-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Në rast të parashtrimit të ankesës për mosrespektim të dispozitave nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, Komisionit Shtetëror Zgjedhor është i obliguar që t'i shqyrtojë konstatimet dhe të veprojë për ankesën e parashtruar në afat jo më të gjatë se shtatë ditë nga dita e parashtrimit të ankesës."

#### Neni 28

Në nenin 74 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vilon:

"(2) Në rast të parashtrimit të ankesës për mosrespektim të dispozitave nga paragraft (1) i këtij neni, Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korruptionit është i obliguar që t'i shqyrtojë konstatimet dhe të veprojë për ankesën e parashtruar në afat jo më të gjatë se shtatë ditë nga dita e parashtrimit të ankesës."

#### Neni 29

Neni 75 ndryshohet dhe vilon:

"(1) Radiodifuzerët, respektivisht Servisi publik i radiodifuzionit dhe shoqëritë tregtare radiodifuzive që kanë vendosur t'i mbulojnë zgjedhjet, janë të obliguara që këtë ta bëjnë në mënyrë të drejtë, të balancuar dhe të paanshme në përgjithshëm.

(2) Radiodifuzerët, pa marrë parasysh gjuhën në të cilën e emitojnë servisin e tyre programor, janë të obliguari që në kohën e fushatës zgjedhore pjesëmarrësve në fushatë t'u mundësojnë kushte të barabarta të qasjes te gjitha format e përfaqësimit zgjedhor mediistik - lajme, programe të veçanta informative (intervista, debate radiotelevizive, ballafaqime, programe informative aktuale me qasje dokumentare dhe programe informative tematike të specializuara), përfaqësim politik pa pagesë dhe reklamim të paguar politik. (3) Programet e dedikuara për publikun e mitur nuk mund të shfrytëzohen për prezantim zgjedhor mediistik."

#### Neni 30

Neni 75-a ndryshohet si vilon:

"(1) Radiodifuzerët do të sigurojnë mbulim të balancuar të zgjedhjeve në të gjitha format e prezantimit zgjedhor mediistik në mënyrën në vijim:

a) për zgjedhjen e Presidentit të Republikës, në pajtim me principin e barazisë së të gjithë kandidatëve për President edhe në rrëthim e parë edhe në rrëthim e dytë të zgjedhjeve;

b) për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në pajtim me principin e proporcionalitetit sipas numrit të listave të vërtetuarë të kandidatëve për deputetë dhe

v) për zgjedhje lokale:

- për zgjedhjen e kryetarit të komunës, respektivisht kryetarit të qytetit të Shkupit, në pajtim me principin e barazisë për të gjithë kandidatët për kryetarë të komunës edhe në rrëthim e parë edhe në rrëthim e dytë të zgjedhjeve dhe

- për zgjedhjen e anëtarëve të këshillave të komunave, respektivisht anëtarëve të këshillit të qytetit të Shkupit, për radiodifuzerët në nivel shtetëror dhe rajonal në pajtim me principin e proporcionalitetin sipas numrit të listave të vërtetuarë të kandidatëve për anëtarë të këshillave të komunave, respektivisht anëtarë të qytetit të Shkupit, e për radiodifuzerët në nivel lokal në pajtim me principin e barazisë.

(2) Gjatë përcaktimit të balancimit në mbulimin e zgjedhjeve do të kihet parasysh intensiteti i aktiviteteve në suaza të fushatës së pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore.

(3) Nga principi i proporcionalitetin, respektivisht barazisë, përashtohet reklamimi i paguar politik."

#### Neni 31

Pas nenit 75-a shtohen pesë nene të reja 75-b, 75-v, 75-g, 75-d dhe 75-gj, si vijojnë:

#### "Neni 75-b

Njoftimi për aktivitetet të regullta të organeve shtetërore, organeve komunave dhe të qytetit të Shkupit, të institucioneve dhe organizatave shtetërore, si dhe për aktivitetet e personave juridikë dhe personave tjera të cilëve me ligj u është ngarkuar kryerja e autorizimeve publike, në programet e radiodifuzerëve, në periudhën nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në mbarimin e tyre nuk guxon të jetë në funksion të prezantimit zgjedhor mediistik të asnjë subjekti politik.

#### Neni 75-v

(1) Redaktorë, gazetarë, udhëheqës të programit dhe prezentarë, të angazhuar në përgatitjen e programeve të radiodifuzerëve, nuk guxojnë të marrin pjesë në aktivitetet parazgjedhore të partive politike, koalicioneve, grupeve zgjedhore dhe përfaqësuesve të tyre, respektivisht pjesëmarrësve në fushatë zgjedhore.

(2) Nëse përcaktohen të marrin pjesë në aktivitetet e tillë, angazhim i tyre në programin e radiodifuzerëve u pezullohet nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në mbarimin e tyre.

#### Neni 75-g

(1) Radiodifuzerët janë të obliguar që ta incizojnë sinjalin dalës të programit të tyre nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e mbarimit të tyre, e incizimet nga programi i tërësishme t'i ruajnë së paku 30 ditë nga mbarimi i zgjedhjeve.

(2) Me kërkesë nga Agjencija për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediaticke, radiodifuzerët janë të obliguar që më së voni në afat nga 48 orësh nga marrja e kërkesës, Agjencisë t'i dorëzojë incizime nga programi i kërkuar i emituar, si dhe të dhëna tjera lidhur me mbulimin mediistik të zgjedhjeve.

#### Neni 75-d

(1) Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në fillimin e fushatës zgjedhore, radiodifuzerët dhe mediat e shtypit nuk mund të emitojnë, respektivisht të publikojnë reklamim të paguar politik, përvye shpalljeve dhe njoftimeve përmblledhjen e nënshkrimeve përkrahje të kandidaturës të grupit të zgjedhësve.

(2) Shpalljet dhe njoftimet përmblledhjen e nënshkrimeve përkrahje të kandidaturës së grupit të zgjedhësve, shoqëritë tregtare radiodifuzive duhet t'i emitojnë vetëm në bloqe të shënuara të reklamave në suaza të kohës së lejuar për reklamim të një ore reale të programit të emituar në kohëzgjatje prej gjithsej 12 minutash, nga të cilat për një pjesëmarrës në fushatën zgjedhore mund të ndajnë më së shumti 8 minuta, me ç'rast porositësi duhet të shënohet qartë.

(3) Shpalljet dhe njoftimet nga paragrafi (2) të këtij neni duhet të përmblajnë vetëm të dhëna themelore për kë mblidhjen nënshkrime, në cilat vende qytetarët mund ta japid nënshkrimin e vet dhe në cilën periudhë kohore të ditës. Ato nuk mund të përmblajnë të dhëna plotësuese për kandidatët.

(4) Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në mbarimin e tyre, radiodifuzerët dhe mediat e shtypit nuk guxojnë të emitojnë, respektivisht të publikojnë reklama të finançuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, nga buxhetet e komunave dhe të qytetit Shkup dhe të gjithë personat tjera të cilëve me ligj u është ngarkuar kryerja e autorizimeve publike.

#### Neni 75-gj

(1) Në kohën e fushatës zgjedhore edhe në rrëthim e parë edhe të dytë të votimit, radiodifuzerët të cilët i mbulojnë zgjedhjet, mund të emitojnë 12 minuta kohë plotësuese për reklamim të orës reale të programit të emituar ekskluzivisht të dedikuar për reklamim të paguar politik, nga të cilat për një pjesëmarrës në fushatën zgjedhore mund të ndajnë më së shumti 8 minuta.

(2) Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit janë të obliguar që në afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve të përcaktojë listë të çmimive për reklamim të paguar politik të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor.

(3) Në periudhën nga përcaktimi i listës së çmimive deri në fillimin e fushatës zgjedhore, radiodifuzerët dhe mediat e shtypit janë të obliguar që së paku dy herë, publikisht t'i publikojnë listat e çmimive nga paragrafi (2) të këtij neni në programet e tyre, respektivisht në botimet e tyre të shtypit.

(4) Mediet e shtypit janë të obliguara që listat e çmimive nga paragrafi (2) i këtij neni t'i dorëzojnë te Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Enti Shtetëror për Revizion dhe Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korruption ne afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, e radiodifuzero t'i dorëzojnë te Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Enti Shtetëror për Revizion dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korruptionit në afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve.

(5) Listat e çmimive nuk guxojnë të ndryshohen gjatë fushatës zgjedhore.

(6) Radiodifuzerët dhe mediet e shtypit në Republikën e Maqedonisë janë të obliguar që t'ë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor t'u sigurojnë qasje të barabartë për reklamim të paguar politik."

### Neni 32

Në nenin 76 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijon:

"(6) Me qëllim votuesit objektivisht të informohen gjatë fushatës zgjedhore, e për shkak të mbrojtjes së profesionit të gazetarit nga çfarëdo ndikimi politik në kohën e prezantimit mediistik zgjedhor, programet e veçanta informative nuk guxojnë të shfrytëzohen si formë e reklamimit të paguar politik.

(7) Fushata e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për edukim të votuesve për realizimin e të drejtës zgjedhore dhe për zgjedhje të drejta dhe demokratike nuk konsiderohen si reklamim i paguar politik. Ato duhet të ndahen nga pjesa tjetër e programit dhe porositësi i tyre të shënohet qartë."

### Neni 33

Në Kreun VI nëntitulli "3. Ndjekja mediatike" fshihet.

### Neni 34

Neni 76-a ndryshohet si vijon:

(1) Servisi Radiodifuziv Publik është i obliguar, që pa kompensim në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor t'i informojë qytetarët për mënyrën dhe teknikën e votimit dhe të emitojë informata tjera lidhur me procesin zgjedhor.

(2) Në kohën e fushatës zgjedhore, Servisi Publik Radiodifuziv është i obliguar që të sigurojë qasje të barabartë në programin informativ me ç'rast: një e treta nga koha e emituar për ngjarjet ditore nga vendi dhe bota, një e treta nga koha e aktiviteteve nga fushata e partive politike në pushtet dhe një e treta nga koha për aktivitetet e partive politike në opozitë.

(3) Koha e informimit për aktivitet e fushatës së partive politike në pushtet dhe opozitë do të ndahet në pajtim me rezultatet nga zgjedhjet e fundit parlamentare.

(4) Servisi Publik Radiodifuziv është i obliguar që të sigurojë informim të rregullt për procesin zgjedhor edhe për personat me dëgjim të dëmtuar.

(5) Në kohën e fushatës zgjedhore edhe në rrithin e parë edhe në rrithin e dytë të votimit, Servisi Publik Radiodifuziv është i obliguar që të emitojë pa pagesë prezantim politik të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor në pajtim me principet për mbulim të balancuar të zgjedhjeve të përcaktuara në ninin 75-a të këtij ligji.

(6) Data dhe radhitja për emitimin pa pagesë të prezantimit politik të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore përcaktohet me short.

(7) Prezantimi pa pagesë politik i serviseve programore televizive të Servisit Publik Radiodifuziv duhet të emitohet në periudhën prej orës 16:00 deri në ora 23:00.

(8) Servisi programor i dedikuar për emitim të aktiviteteve të Kuvendit të Republikë së Maqedonisë në kohëzgjatje prej tri orësh do të sigurojë prezantim politik pa pagesë të fushatës së partive politike në pushtet dhe të partive politike në opozitë në pajtim me rezultatet nga zgjedhjet e fundit parlamentare.

(9) Prezantimi pa pagesë politik duhet të jetë i shënuar në mënyrë përkatëse dhe të dukshëme si "prezantimi politik pa pagesë" gjatë tërë kohëzgjatjes së emitimit".

### Neni 35

Neni 76-b ndryshohet dhe vijon:

"(1) Në kohën e heshtjes zgjedhore, pushojnë të gjitha format e prezantimit mediistik zgjedhor të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore.

(2) Radiodifuzerët edhe në kohën e heshtjes zgjedhore vazhdojnë të njoftojnë për procesin zgjedhor në ditën e votimit.

(3) Gjatë njoftimit në ditën e heshtjes zgjedhore, do të konsiderohet se mediet e kanë shkelur heshtjen zgjedhore nëse emetohen, respektivisht publikohen: çfarëdo informata, fotografji, materiale audio dhe audio-vizuale lidhur me zgjedhje ose në të cilat marrin pjesë pjesëmarrës në zgjedhje; çfarëdo forma të njoftimit mediistik që janë të haptazi ose të fsheherazi në funksion të fushatës zgjedhore të dikujt dhe mund të ndikojnë në vendimin e zgjedhësve; të dhëna me të cilat e zbulojnë identitetin e subjekteve politike dhe/ose të individualëve të përfshirë në incidente ose parregullsi tjera në ditën e votimit si dhe deklarata nga kandidatët në procesin zgjedhor, nga pjesëmarrës e fushatës zgjedhore, nga përfaqësues të partive politike dhe nga bartës të funksioneve në organet e pushtetit".

### Neni 36

Pas nenit 76-b shtohen dy nene të rinj 76-v dhe 76-g, si vijojnë:

#### "Neni 76-v

(1) Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike është e obliguar që ta ndjekë prezantimin zgjedhor mediistik dhe servisin programor të radiodifuzorëve në Republikën e Maqedonisë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në përfundimin e votimit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.

(2) Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike është e obliguar që në afat prej tri ditësh pas konstatimit të shkeljeve të dispozitatave të Kodit zgjedhor, kundër radiodifuzorëve që i ka shkelur dispozitat, të ngritë procedurën kundërvajtëse në gjykaten kompetente.

(3) Gjykata kompetente është e obliguar me kërkesë për procedurën kundërvajtëse nga paragrafi (2) i këtij neni që të vendosë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(4) Kundër vendimit të gjykates kompetente mund të paraqitet ankesë në afat prej 48 orësh nga dita e pranimit i vendimit.

(5) Gjykata e shkallës së dytë është e obliguar që për ankesën të vendosë në afat prej 48 orësh nga dita e pranimit të ankesës.

(6) Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike nëse konstaton shkelje të dispozitatave për mbulimin e balancuar të zgjedhjeve nga ana e Serivisit publik radiodifuziv, do të parashtrojë propozim për ngritjen e procedurës për shkarkimin e drejtoret të Serivisit publik radiodifuziv.



## Neni 49

Pas nenit 113-a shtohet nen i ri 113-b, si vijon:

## “Neni 113-a

(1) Anëtarët e këshillave zgjedhorë për votim në PDK, përkatësish në zyrat konsullore votojnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve tri ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë.

(2) Zgjedhjet për zgjedhësit nga paragrafi (1) i këtij neni i zbaton këshilli zgjedhor për votim në KSHZ.

(3) Për votimin nga paragrafi (2) i këtij neni sigurohet kuti e posaçme për votim e cila pas përfundimit të votimit ruhet e vulosur në hapësirat e KSHZ-së dhe hapet pas përfundimit të votimit në Republikën e Maqedonisë.

(4) Për votimin e këtyre zgjedhësve, Këshilli zgjedhor përpilon procesverbal të posaçem.

(5) Prosesverbali dhe materiali zgjedhor pas përfundimit të votimit në Republikën e Maqedonisë dorëzohen në komisionet përkatëse komunale të zgjedhjeve.”

## Neni 50

Në nenin 117 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Nëse procesverbali nga votimi në PDK, përkatësish zyrat konsullore nuk është nënshkruar nga shumica e anëtarëve të këshillit zgjedhor procesverbalin e përpilon dhe nënshkruan komisioni shtetëror i zgjedhjeve në bazë të materialit të përgjithshëm zgjedhor.”

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

## Neni 51

Në nenin 132 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Nëse në rrethin e parë nga votimi për zgjedhje të kryetarit të komunës, përkatësish të kryetarit të Qytetit të Shkupit nuk dalin një e treta nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në ekstraktin nga Lista zgjedhore për komunën përkatëse, përkatësish Qytetin e Shkupit, përsëritet e tërë procedura zgjedhore për komunën përkatëse.”

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

## Neni 52

Neni 144 shlyhet.

## Neni 53

Neni 145 shlyhet

## Neni 54

Në nenin 151 paragrafi (5) numri “48” zëvendësohet me numrin “72”.

## Neni 55

Pas nenit 153 shtohet nen i ri 153-a, si vijon:

## “Neni 153-a

(1) Me përjashtim nga nenii 153 i këtij kodi, nëse është femër deputeti i cili është zgjedhur nga lista e kandidatëve, e të cilin i është ndërprerë mandati sipas njërsës nga bazat e përcaktuara në nenin 152 të këtij kodit, atëherë për pjesën e mbetur të mandatit, deputet në Kuvend bëhet kandidati i ardhshëm nga lista femër.

(2) Komisioni shtetëror i zgjedhjeve e njofton kandidatin e ardhshëm femër nga lista në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej tri ditësh nga ndërprerja e mandatit të deputetit.

(3) Nëse kandidati i ardhshëm femër nga lista nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e njofton Komisionin shtetëror të zgjedhjeve në afat prej tetë ditësh për pranimin e mandatit, kjo e drejtë i bartet kandidatit të ardhshëm femër nga lista.

(4) Në rast kur është shtetur lista e kandidatëve në pajtim me paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni, realizimi i kësaj të drejtë bëhet në pajtim me nenin 153 të këtij kodit.”

## Neni 56

Pas nenit 155 shtohet nen i ri 155-a si vijon:

## “Neni 155-a

(1) Me përjashtim nga nenii 155 të këtij kodit, nëse është femër anëtar i këshillit të cilit i është ndërprerë ose i hiqet mandati për njërin prej shkaqeve të përcaktuara në Ligjin për vetëqeverisje lokale dhe këtë kod, atëherë për pjesën e mbetur të mandatit, anëtar i këshillit bëhet kandidati i ardhshëm nga lista femër.

(2) Komisioni komunal i zgjedhjeve përkatësish Komisioni i zgjedhjeve i Qytetit të Shkupit e njofton kandidatin e ardhshëm femër nga lista në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej tri ditësh nga ndërprerja e mandatit të deputetit.

(3) Nëse kandidati i ardhshëm femër nga lista nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e njofton Komisionin komunal të zgjedhjeve përkatësish Komisionin e zgjedhjeve të Qytetit të Shkupit në afat prej tetë ditësh për pranimin e mandatit, kjo e drejtë i bartet kandidatit të ardhshëm femër nga lista.

(4) Në rast kur është shtetur lista e kandidatëve në pajtim me paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni, realizimi i kësaj të drejtë bëhet në pajtim me nenin 155 të këtij kodit.”

## Neni 57

Në nenin 165 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Numri i zgjedhësve që votojnë në vendin zgjedhor nuk mund të jetë më i madh se 1 000 zgjedhës.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

## Neni 58

Në nenin 175 në paragrafin (1) në pjesën “NJËSIA ZGJEDHORE 1” pas fjalëve: “komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2592 deri në 2653” shtohen fjalët: “Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2593/1 deri në 2593/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore 2597/1 deri 2597/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2601/1 deri në 2601/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2614/1 deri 2614/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2617/1 deri 2618/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2626/1 deri 2626/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2644/1 deri në 2644/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2649/1 deri në 2649/1, Komuna e Karposhit vendet zgjedhore nga 2651/1 deri në 2653/1”, pas fjalëve: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2425 deri në 2427” shtohen fjalët: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2425/1 deri në 2426/1,” pas fjalëve: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2654 deri në 2672” shtohen fjalët: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2667/1 deri në 2667/1, Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2669/1 deri në 2669/1, Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2671/1 deri në 2671/1”, pas fjalëve: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2739 deri në 2751” shtohen fjalët: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2748/1 deri në 2748/1, Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2751/1 deri në 2751/1”; Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2761 deri në 2761”, pas fjalëve: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2762/1 deri në 2762/1”, pas fjalëve: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2774 deri në 2795” shtohen fjalët: “Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2781/1 deri në 2782/1, Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2784/1 deri në 2784/1, Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2789/1 deri në 2789/1,

“Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2793/1 deri në 2793/1, Komuna e Kisella Vodës vendet zgjedhore nga 2795/1 deri në 2795/1“; pas fjalëve: “Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2796 deri në 2818 shtohen fjalët: ”Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2796/1 deri në 2797/1, Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2805/1 deri në 2806/1“; pas fjalëve: “Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2830 deri në 2868 shtohen fjalët: ”Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2842/1 deri në 2844/1, Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2847/1 deri në 2847/1, Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2861/1 deri në 2861/1, Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2867/1 deri në 2867/1“; pas fjalëve: “Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2870 deri në 2871 shtohen fjalët: ”Komuna Qendër vendet zgjedhore nga 2870/1 deri në 2871/1“; pas fjalëve Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2819 deri në 2821 shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2819/1 deri në 2819/1“; pas fjalëve: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2823 deri në 2827,, shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2826/1 deri në 2826/1“; pas fjalëve: Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2829 deri në 2829“ shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2829/1 deri në 2829/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2869 deri në 2869“ shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2869/1 deri në 2869/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2872 deri në 2898“ shtohen fjalët: Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2873/1 deri në 2874/1, Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2876/1 deri në 2877/1, Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2884/1 deri në 2884/1, Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2886/1 deri në 2889/1, Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2893/1 deri në 2893/1“; pas fjalëve: ”Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore 2673 deri në 2738“ shtohen fjalët: ”Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2679/1 deri në 2680/1, Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2682/1 deri në 2684/1, Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2714/1 deri në 2717/1 , Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2719/1 deri në 2721/1, Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2730/1 deri në 2730/1, ”Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2732/1 deri në 2733/“; pas fjalëve: ”Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2772 deri në 2773 shtohen fjalët: ”Komuna e Aerodromit vendet zgjedhore nga 2772/1 deri në 2772/1“, pas fjalëve: Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2428 deri në 2461“ shtohen fjalët: ”Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2428/1 deri në 2428/1 Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2430/1 deri në 2431/1, Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2433/1 deri në 2435/1, Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2438/1 deri në 2438/1, Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2447/1 deri në 2447/1, Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2451/1 deri në 2452/1, Komuna e Sarajit vendet zgjedhore 2458/1 deri në 2458/1 Komuna e Sarajit vendet zgjedhore nga 2460/1 deri në 2460/1; pas fjalëve: ”Komuna e Makedonski Brodit vendet zgjedhore nga 0224 deri në 0274“ shtohen fjalët: ”Komuna e Makedonski Brodit vendet zgjedhore nga 0247/1 deri në 0 248/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Sopishtës vendet zgjedhore nga 2412 deri në 2424, shtohen fjalët: ”Komuna e Sopishtës vendet zgjedhore nga 2423/1 deri në 2423/1; pas fjalëve: ”Komuna e Studeniçanit vendet zgjedhore nga 2341 deri në 2361“ shtohen fjalët: ”Komuna e Studeniçanit vendet zgjedhore nga 2341/1 deri në 2341/1, Komuna e Studeniçanit vendet zgjedhore nga 2345/1 deri në 2351/1, Komuna e Studeniçanit vendet zgjedhore nga 2353/1 deri në 2353/1, Komuna e Studeniçanit vendet zgjedhore nga 2359/1 deri në 2359/1“.

Në pjesën ”NJËSIA ZGJEDHORE 2“ pas fjalëve: ”Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2476 deri në 2552“ shtohen fjalët: ”Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2476/1 deri në 2476/1, Komuna e Gazi

Babës vendet zgjedhore nga 2493/1 deri në 2493/1, Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2499/1 deri në 2499/1, Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2503/1 nga 2503/1, Komuna e Gazi Babë vendet zgjedhore nga 2507/1 deri në 2507/1, Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2509/1 deri në 2511/1, Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2514/1 deri në 2515/1, Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2531/1 deri në 2531/1, Komuna e Gazi Babës vendet zgjedhore nga 2538/1 deri në 2540/1“; pas fjalëve: ”Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2553 deri në 2591“ shtohen fjalët: ”Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2553/1 deri në 2554/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2560/1 deri në 2560/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2571/1 deri në 2572/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2574/1 deri në 2574/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2576/1 deri në 2576/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2579/1 deri në 2582/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2587/1 deri në 2588/1, Komuna e Gjorçe Petrovit vendet zgjedhore nga 2590/1 deri në 2590/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2899 deri në 2903“ shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2900/1 deri në 2900/1“, pas fjalëve”: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2916 deri në 2917“ shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2916/1 deri në 2917/1“; pas fjalëve: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2922 deri në 2922“ shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2922/1 deri në 2922/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2934 deri në 2945“ shtohen fjalët: ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2934/1 deri në 2937/1, ”Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2939/1 deri në 2939/1, Komuna e Çairit vendet zgjedhore nga 2941/1 deri në 2941/1“ pas fjalëve: ”Komuna e Shuto Orizares vendet zgjedhore nga 2955 deri në 2973“ shtohen fjalët: ”Komuna e Shuto Orizares vendet zgjedhore nga 2955/1 deri në 2967/1, ”Komuna e Shuto Orizares vendet zgjedhore nga 2969/1 deri në 2972/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2904 deri në 2915“ shtohen fjalët: ”Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2904/1 deri në 2905/1 , Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2907/1 deri në 2907/1, Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2909/1 deri në 2909/1, Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2911/1 deri në 2911/1, Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2914/1 deri në 2915/1“; pas fjalëve: ”Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2918 deri në 2921“ shtohen fjalët: ”Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2918/1 deri në 2921/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2946 deri në 2954“ shtohen fjalët: ”Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2948/1 deri në 2948/1, Komuna e Butelit vendet zgjedhore nga 2950/1 deri në 2951/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Haraçinës vendet zgjedhore nga 2333 deri në 2340“ shtohen fjalët: ”Komuna e Haraçinës vendet zgjedhore nga 2333/1 deri në 2337/1“, pas fjalëve: ”Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 0995 deri në 1104“ shtohen fjalët: ”Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 0995/1 deri në 0995/1, ”Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1000/1 deri në 1001/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1006/1 deri në 1006/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1008/1 deri në 1011/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1013/1 deri në 1014/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore 1017/1 deri në 1017/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1020/1 deri në 1020/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1026/1 deri në 1026/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore 1040/1 deri në 1042/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1047/1 deri në 1051/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1055/1 deri në 1055/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore 1057/1 deri në

1061/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1064/1 deri në 1064/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1078/1 deri në 1080/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1086/1 deri në 1087/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1091/1 deri në 1091/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1097/1 deri në 1098/1, Komuna e Kumanovës vendet zgjedhore nga 1101/1 deri në 1103/1"; pas fjalëve: "Komuna e Likovës vendet zgjedhore nga 1105 deri në 1130" shtohen fjalët: "Komuna e Likovës vendet zgjedhore nga 1111/1 deri në 1113/1, Komuna e Likovës vendet zgjedhore nga 1119/1 deri në 1121/1, Komuna e Likovës vendet zgjedhore nga 1125/1 deri në 1125/1, Komuna e Likovës vendet zgjedhore nga 1128/1 deri në 1130/1."

Në pjesën "NJËSIA ZGJEDHORE 3" pas fjalëve : "Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2135 deri në 2203" shtohen fjalët: "Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2138/1 deri në 2138/1, Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2143/1 deri në 2144/1, Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2146/1 deri në 2146/1, Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2153/1 deri në 2153/1, Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2159/1 deri në 2159/1, Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2170/1 deri në 2170/1 Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2172/1 deri në 2173/1, Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2201/1 deri në 2201/1" pas fjalëve: "Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2207 deri në 2210" shtohen fjalët: "Komuna e Velesit vendet zgjedhore nga 2210/1 deri në 2210/1"; pas fjalëve: "Komuna e Vinicës vendet zgjedhore prej 0303 deri në 0332" shtohen fjalët: "Komuna e Vinicës vendet zgjedhore prej 0310/1 deri në 0311/1, Komuna e Vinicës vendet zgjedhore prej 0315/1 deri në 0315/1"; pas fjalëve: "Komuna Gradsko vendet zgjedhore prej 2217 deri në 2226" shtohen fjalët: "Komuna Gradsko vendet zgjedhore prej 2219/1 deri në 2219/1"; pas fjalëve: "Komuna e Dellçevës vendet zgjedhore prej 0572 deri në 0604" shtohen fjalët: "Komuna e Dellçevës vendet zgjedhore prej 0577/1 deri në 0577/1, Komuna e Dellçevës vendet zgjedhore prej 0582/1 deri në 0583/1"; pas fjalëve: "Komuna e Ilindenit vendet zgjedhore prej 2393 deri në 2411" shtohen fjalët: "Komuna e Ilindenit vendet zgjedhore prej 2393/1 deri në 2397/1, Komuna e Ilindenit vendet zgjedhore prej 2399/1 deri në 2399/1"; pas fjalëve: "Komuna e Koçanit vendet zgjedhore prej 0830 deri në 0874" zëvendësohen me fjalët: "Komuna e Koçanit vendet zgjedhore prej 0834/1 deri në 0834/1, Komuna e Koçanit vendet zgjedhore prej 0836/1 deri në 0838/1, Komuna e Koçanit vendet zgjedhore prej 0857/1 deri në 0857/1, Komuna e Koçanit vendet zgjedhore prej 0860/1 deri në 0861/1"; pas fjalëve: "Komuna e Kratovës vendet zgjedhore prej 0903 deri në 0937" shtohen fjalët: "Komuna e Kratovës vendet zgjedhore prej 0931/1 deri në 0932/1"; pas fjalëve: "Komuna e Kriva Pallankës vendet zgjedhore prej 0938 deri në 0981" shtohen fjalët: "Komuna e Kriva Pallankës vendet zgjedhore prej 0945/1 deri në 0947/1"; pas fjalëve: "Komuna e Makedonska Kamenicës vendet zgjedhore prej 0605 deri në 0618" shtohen fjalët: "Komuna e Makedonska Kamenicës vendet zgjedhore prej 0610/1 deri në 0612/1"; pas fjalëve: "Komuna e Petrovecit vendet zgjedhore prej 2377 deri në 2392" shtohen fjalët: "Komuna e Petrovecit vendet zgjedhore prej 2377/1 deri në 2378/1, Komuna e Petrovecit vendet zgjedhore prej 2382/1 deri në 2382/1"; pas fjalëve: "Komuna e Probištipit vendet zgjedhore prej 1530 deri në 1573" shtohen fjalët: "Komuna e Probištipit vendet zgjedhore prej 1539/1 deri në 1539/1, Komuna e Probištipit vendet zgjedhore prej 1566/1 deri në 1566/1"; pas fjalëve: "Komuna e Sveti Nikollës vendet zgjedhore prej 1671 deri në 1703" shtohen fjalët: "Komuna e Sveti Nikollës vendet zgjedhore prej 1675/1 deri në 1675/1, Komuna e Sveti Nikollës vendet zgjedhore prej 1684/1 deri në 1684/1"; pas fjalëve: "Komuna e Çashkës vendet zgjedhore prej 2204 deri në 2206" shtohen fjalët:

"Komuna e Çashkës vendet zgjedhore prej 2205/1 deri në 2205/1" pas fjalëve: "Komuna e Çashkës vendet zgjedhore prej 2227 deri në 2246" shtohen fjalët: "Komuna e Çashkës vendet zgjedhore prej 2234/1 deri në 2234/1"; pas fjalëve: "Komuna e Shtipit vendet zgjedhore prej 2247 deri në 2315" shtohen fjalët: "Komuna e Shtipit vendet zgjedhore prej 2247/1 deri në 2250/1, Komuna e Shtipit vendet zgjedhore prej 2255/1 deri në 2255/1, Komuna e Shtipit vendet zgjedhore prej 2268/1 deri në 2271/1, Komuna e Shtipit vendet zgjedhore prej 2280/1 deri në 2280/1, Komuna e Shtipit vendet zgjedhore prej 2294/1 deri në 2294/1".

Në pjesën "NJËSIA ZGJEDHORE 4" pas fjalëve: "Komuna e Bogdancit vendet zgjedhore prej 0368 deri në 0377" shtohen fjalët: "Komuna e Bogdancit vendet zgjedhore prej 0371/1 deri në 0371/1, Komuna e Bogdancit vendet zgjedhore prej 0376/1 deri në 0376/1"; pas fjalëve: "Komuna e Bosilovës vendet zgjedhore prej 1811 deri në 1826" shtohen fjalët: "Komuna e Bosilovës vendet zgjedhore prej 1824/1 deri në 1824/1"; pas fjalëve: "Komuna e Vallandovës vendet zgjedhore prej 0280 deri në 0302" shtohen fjalët: "Komuna e Vallandovës vendet zgjedhore prej 0284/1 deri në 0284/1"; pas fjalëve: "Komuna e Vasilevës vendet zgjedhore prej 1794 deri në 1810" shtohen fjalët: "Komuna e Vasilevës vendet zgjedhore prej 1800/1 deri në 1800/1, Komuna e Vasilevës vendet zgjedhore prej 1804/1 deri në 1804/1"; pas fjalëve: "Komuna e Gjevgjelisë vendet zgjedhore prej 0333 deri në 0367" shtohen fjalët: "Komuna e Gjevgjelisë vendet zgjedhore prej 0349/1 deri në 0350/1" pas fjalëve: "Komuna e Kavadarcit vendet zgjedhore prej 0659 deri në 0712" shtohen fjalët: "Komuna e Kavadarcit vendet zgjedhore prej 0660/1 deri në 0660/1, Komuna e Kavadarcit vendet zgjedhore prej 0668/1 deri në 0668/1, Komuna e Kavadarcit vendet zgjedhore prej 0672/1 deri në 0672/1, Komuna e Kavadarcit vendet zgjedhore prej 0684/1 deri në 0684/1"; pas fjalëve: "Komuna e Negotinës vendet zgjedhore prej 1213 deri në 1237" shtohen fjalët: "Komuna e Negotinës vendet zgjedhore prej 1216/1 deri në 1216/1, Komuna e Negotinës vendet zgjedhore prej 1221/1 deri në 1221/1, Komuna e Negotinës vendet zgjedhore prej 1223/1 deri në 1223/1"; pas fjalëve: "Komuna e Novacit vendet zgjedhore prej 0158 deri në 0180" shtohen fjalët: "Komuna e Novacit vendet zgjedhore prej 0161/1 deri në 0161/1"; pas fjalëve: "Komuna e Novo Sellës vendet zgjedhore prej 1774 deri në 1792" shtohen fjalët: "Komuna e Novo Sellës vendet zgjedhore prej 1791/1 deri në 1791/1"; pas fjalëve: "Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1350 deri në 1457" shtohen fjalët: "Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1367/1 deri në 1367/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1374/1 deri në 1375/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1380/1 deri në 1380/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1385/1 deri në 1385/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1387/1 deri në 1387/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1392/1 deri në 1392/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1400/1 deri në 1400/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1402/1 deri në 1402/1, Komuna e Prilepit vendet zgjedhore prej 1456/1 deri në 1456/1"; pas fjalëve: "Komuna e Radovishit vendet zgjedhore prej 1574 deri në 1607" shtohen fjalët: "Komuna e Radovishit vendet zgjedhore prej 1578/1 deri në 1583/1"; pas fjalëve: "Komuna e Strumicës vendet zgjedhore prej 1713 deri në 1773" shtohen fjalët: "Komuna e Strumicës vendet zgjedhore prej 1720/1 deri në 1720/1, Komuna e Strumicës vendet zgjedhore prej 1727/1 deri në 1728/1, Komuna e Strumicës vendet zgjedhore prej 1730/1 deri në 1731/1, Komuna e Strumicës vendet zgjedhore prej 1763/1 deri në 1763/1".

Në pjesën "NJËSIA ZGJEDHORE 5" pas fjalëve: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0549 deri në 0554" shtohen fjalët: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore

prej 0534 deri нe 0542"; pas fjalëve: "Komuna Qendër Zhupë vendet zgjedhore prej 0557 deri нe 0571" shtohen fjalët: "Komuna Qendër Zhupë vendet zgjedhore prej 0562/1 deri нe 0562/1"; pas fjalëve: "Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0026 deri нe 0157" shtohen fjalët: "Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0038/1 deri нe 0040/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0066/1 deri нe 0066/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0076/1 deri нe 0076/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0089/1 deri нe 0089/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0093/1 deri нe 0094/1 Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0102/1 deri нe 0102/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0106/1 deri нe 0106/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0119/1 deri нe 0125/1, Komuna e Manastirit vendet zgjedhore prej 0150/1 deri нe 0150/1"; pas fjalëve: "Komuna e Demir Hisarit vendet zgjedhore prej 0619 deri нe 0658" shtohen fjalët: "Komuna e Demir Hisarit vendet zgjedhore prej 0623/1 deri нe 0623/1"; pas fjalëve: "Komuna e Dollnenit vendet zgjedhore prej 1458 deri нe 1493" shtohen fjalët: "Komuna e Dollnenit vendet zgjedhore prej 1470/1 deri нe 1470/1"; pas fjalëve: "Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0723 deri нe 0757" shtohen fjalët: "Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0726/1 deri нe 0726/1, Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0733/1 deri нe 0733/1, Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0736/1 deri нe 0739/1, Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0745/1 deri нe 0745/1, Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0751/1 deri нe 0752/1"; pas fjalëve: "Komuna e Krushevës vendet zgjedhore prej 1187 deri нe 1208" shtohen fjalët: "Komuna e Krushevës vendet zgjedhore prej 1187/1 deri нe 1187/1"; pas fjalëve: "Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1249 deri нe 1313" shtohen fjalët: "Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1253/1 deri нe 1255/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1258/1 deri нe 1259/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1263/1 deri нe 1264/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1268/1 deri нe 1268/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1278/1 deri нe 1278/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1281/1 deri нe 1283/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1298/1 deri нe 1298/1, Komuna e Ohrit vendet zgjedhore prej 1308/1 deri нe 1310/1"; pas fjalëve: "Komuna e Pllasnicës vendet zgjedhore prej 0275 deri нe 0279" shtohen fjalët: "Komuna e Pllasnicës vendet zgjedhore prej 0276/1 deri нe 0279/1"; pas fjalëve: "Komuna e Resnjës vendet zgjedhore prej 1624 deri нe 1670" shtohen fjalët: "Komuna e Resnjës vendet zgjedhore prej 1631/1 deri нe 1631/1, Komuna e Resnjës vendet zgjedhore prej 1638/1 deri нe 1638/1, Komuna e Resnjës vendet zgjedhore prej 1640/1 deri нe 1640/1"; pas fjalëve: "Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1844 deri нe 1920" shtohen fjalët: "Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1846/1 deri нe 1846/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1848/1 deri нe 1848/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1853/1 deri нe 1853/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1858/1 deri нe 1859/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1863/1 deri нe 1863/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1872/1 deri нe 1873/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1875/1 deri нe 1876/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1883/1 deri нe 1884/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1895/1 deri нe 1896/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1899/1 deri нe 1899/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1905/1 deri нe 1907/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1909/1 deri нe 1910/1, Komuna e Strugës vendet zgjedhore prej 1916/1 deri нe 1918/1".

Në pjesën "NJËSIA ZGJEDHORE 6" pas fjalëve: "Komuna e Bogovinës vendet zgjedhore prej 2050 deri нe 2079" shtohen fjalët: "Komuna e Bogovinës vendet zgjedhore prej 2050/1 deri нe 2050/1, Komuna e Bogovinës vendet zgjedhore prej 2062/1 deri нe 2062/1,

Komuna e Bogovinës vendet zgjedhore prej 2065/1 deri нe 2065/1, Komuna e Bogovinës vendet zgjedhore prej 2069/1 deri нe 2071/1, Komuna e Bogovinës vendet zgjedhore prej 2073/1 deri нe 2074/1"; pas fjalëve: "Komuna e Bërvanicës vendet zgjedhore prej 2032 deri нe 2049" shtohen fjalët: "Komuna e Bërvanicës vendet zgjedhore prej 2036/1 deri нe 2040/1, Komuna e Bërvanicës vendet zgjedhore prej 2049/1 deri нe 2049/1"; pas fjalëve: "Komuna e Vrapçishtit vendet zgjedhore prej 0436 deri нe 0462" shtohen fjalët: "Komuna e Vrapçishtit vendet zgjedhore prej 0436/1 deri нe 0439/1, Komuna e Vrapçishtit vendet zgjedhore prej 0444/1 deri нe 0445/1, Komuna e Vrapçishtit vendet zgjedhore prej 0447/1 deri нe 0447/1, Komuna e Vrapçishtit vendet zgjedhore prej 0455/1 deri нe 0458/1, Komuna e Vrapçishtit vendet zgjedhore prej 0461/1 deri нe 0461/1"; pas fjalëve: "Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0386 deri нe 0435 shtohen fjalët: "Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0387/1 deri нe 0388/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0396/1 deri нe 0398/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0403/1 deri нe 0403/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0406/1 deri нe 0407/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0413/1 deri нe 0413/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0419/1 deri нe 0419/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0422/1 deri нe 0422/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0424/1 deri нe 0427/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0435/1 deri нe 0435/1"; pas fjalëve: "Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0499 deri нe 0533" shtohen fjalët: "Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0499/1 deri нe 0501/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0504/1 deri нe 0508/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0510/1 deri нe 0511/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0518/1 deri нe 0519/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0521/1 deri нe 0521/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0527/1 deri нe 0528/1, Komuna e Gostivarit vendet zgjedhore prej 0531/1 deri нe 0531/1"; pas fjalëve: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0477 deri нe 0477" shtohen fjalët: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0477/1 deri нe 0477/1"; fjalët: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0534 deri нe 0548" zëvendësohen me fjalët: "komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0543 deri нe 0548"; pas fjalëve: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0543 deri нe 0548" shtohen fjalët: "Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0544/1 deri нe 0544/1, Komuna e Dibrës vendet zgjedhore prej 0547/1 deri нe 0547/1"; pas fjalëve: "Komuna e Zhelinës vendet zgjedhore prej 2089 deri нe 2114" shtohen fjalët: "Komuna e Zhelinës vendet zgjedhore prej 2090/1 deri нe 2091/1, Komuna e Zhelinës vendet zgjedhore prej 2106/1 deri нe 2110/1, Komuna e Zhelinës vendet zgjedhore prej 2113/1 deri нe 2114/1"; pas fjalëve: "Komuna e Jegunovcës vendet zgjedhore prej 2115 deri нe 2134" shtohen fjalët: "Komuna e Jegunovcës vendet zgjedhore prej 2132/1 deri нe 2132/1"; pas fjalëve: "Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0783 deri нe 0801" shtohen fjalët: "Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0783/1 deri нe 0783/1, Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0793/1 deri нe 0793/1"; pas fjalëve: "Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0814 deri нe 0829" shtohen fjalët: "Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0816/1 deri нe 0817/1, Komuna e Kërçovës vendet zgjedhore prej 0828/1 deri нe 0828/1"; pas fjalëve: "Komuna e Mavrovës dhe Rostushes vendet zgjedhore prej 0463 deri нe 0476" shtohen fjalët: "Komuna e Mavrovës dhe Rostushes vendet zgjedhore prej 0464/1 deri нe 0465/1, Komuna e Mavrovës dhe Rostushes vendet zgjedhore prej 0470/1 deri нe 0470/1, Komuna e Mavrovës dhe Rostushes vendet zgjedhore prej 0473/1 deri нe 0474/1"; pas fjalëve: "Komuna e Tearcës vendet zgjedhore prej 2007 deri нe 2031" shtohen fjalët: "Komuna e Tearcës vendet zgjedhore prej 2021/1 deri нe

2022/1, Komuna e Tearcës vendet zgjedhore prej 2029/1 deri në 2031/1"; pas fjalëve: "Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1924 deri në 2006" shtohen fjalët: "Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1927/1 deri në 1932/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1939/1 deri në 1939/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1941/1 deri në 1942/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1954/1 deri në 1954/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1958/1 deri në 1958/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1968/1 deri në 1968/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1971/1 deri në 1973/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1981/1 deri në 1981/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1989/1 deri në 1994/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 1997/1 deri në 1997/1, Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 2000/1 deri në 2000/1 dhe Komuna e Tetovës vendet zgjedhore prej 2004/1 deri në 2004/1".

#### Neni 59

Нë nenin 178 paragrafi (1) pas fjalëve: "dokumente zgjedhore" shtohen fjalët: "për veprim në kundërshtim me nenin 8-a të këtij ligji".

#### Neni 60

Нë nenin 179-b pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për mosveprim në afatin nga nenii 69-a paragrafi (3) i këtij kodi."

Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragraf (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit për mosveprim në afatin nga nenii 74 paragrafi (2) i këtij kodi."

#### Neni 61

Neni 181 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje radiodifuzerit, nëse:

- njofton për aktivitetet e rregullta të organeve shtetërore, organeve të komunave dhe të Qytetit të Shkupit, dhe të personave juridikë të cilëve u është ngarkuar kryerja e autorizimeve publike, në kundërshtim me nenin 75-b të këtij ligji,

- redaktorë, gazetarë, udhëheqës të programeve dhe prezantues të angazhuar në përgatitjen e programeve të radiodifuzerëve, marrin pjesë në aktivitete parazgjedhore të organizatorëve të fushatës zgjedhore në kundërshtim me nenin 75-v të këtij kodi,

- nuk e incizojnë sinjalin dalës të programit të tyre nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre dhe nuk i ruajnë incizimet nga programi i tyre (neni 75-g paragrafi (1)),

- nuk dorëzojnë incizime dhe të dhëna tjera të lidhura me mbulimin mediistik të zgjedhjeve në kundërshtim me nenin 75-g paragrafi (2) të këtij kodi,

- shpalljet dhe njoftimet për kandidatët e pavarur emtohen në kundërshtim me nenin 75-d paragrafi (2) të këtij kodi,

- nuk siguron qasje të barabartë në programin informativ në pajtim me nenin 76-a paragrafët (2) dhe (3) të këtij kodi,

- servisi publik radiodifuziv nuk i informon qytetarët ose personat me dëgjim të dëmtuar për procesin zgjedhor (neni 76-a paragrafët (1) dhe (4)) dhe

- servisi publik radiodifuziv emeton prezantim politik falas të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor në kundërshtim me nenin 76-a paragrafët (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij kodi.

(2) Gjobë në shumë prej 300 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës të radiodifuzerit për veprimet nga paragrafi (1) i këtij nenii."

#### Neni 62

Pas nenit 181 shtohet nen i ri 181-a, si vijon:

##### "Neni 181-a

(1) Gjobë në shumë prej 3000 deri në 5000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje radiodifuzerit, nëse:

- nuk siguron mbulim të zgjedhjeve në mënyrë të drejtë, të balancuar dhe të paanshme (neni 75 paragrafi (1)),

- nuk mundëson kushte të barabarta për qasje në programe të gjithë organizatorëve të fushatës zgjedhore (neni 75 paragrafët (2) dhe (3)),

- programet e dedikuara për publikun e moshës së mitur shfrytëzohen për prezantim zgjedhor mediatik (neni 75 paragrafi (4)) dhe

- emeton kohë plotësuese për reklamim të paguar politik në orë reale në kundërshtim me nenin 75-gj paragrafi (1) i këtij kodit.

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës të radiodifuzerit, për veprimet nga paragrafi (1) i këtij nenii."

#### Neni 63

Neni 182 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 3000 deri në 5000 euro në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje radiodifuzerit dhe medias së shtypur, nëse:

- emitojnë, përkatësisht publikojnë reklamim të paguar politik në kundërshtim me nenin 75-d paragrafi (1) të këtij kodit,

- shpalljet dhe njoftimet për kandidatët të pavarur përmbytjanë të dhëna në kundërshtim me nenin 75-d paragrafi (3) të këtij kodit,

- emitojnë, përkatësisht publikojnë shpallje dhe reklama në kundërshtim me nenin 75-d paragrafi (6) të këtij kodit,

- nuk përcakton listë të çmimeve për reklamim të paguar politik të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor (neni 75-gj paragrafi (2)),

- nuk e shpall dhe/ose nuk e dorëzon listën e çmimeve (neni 75-gj paragrafët (3) dhe (4)),

- e ndryshon listën e çmimeve gjatë rrjedhës së fushatës zgjedhore (neni 75-gj paragrafi (5)),

- nuk siguron qasje të barabartë në pajtim me nenin 75-gj paragrafi (6) të këtij kodit dhe

- e shkelin heshtjen zgjedhore (nenin 76-b).

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës të radiodifuzerit dhe medias së shtypit për veprimet nga paragrafi (1) i këtij nenii."

#### Neni 64

Në nenin 183 paragrafi (2) fjalët: "kryeredaktori përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: "personi përgjegjës i radiodifuzerit dhe medias së shtypur".

#### Neni 65

Neni 183-a ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 1500 deri në 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje radiodifuzerit dhe medias së shtypur, nëse:

- i publikon rezultatet nga analiza e mendimit publik në kundërshtim me nenin 77 paragrafi (1) i këtij kodit,

- i publikon rezultatet nga analiza e mendimit publik, ndërsa nuk i theksin të dhënat e përcaktuara në nenin 77 paragrafi (2) të këtij kodit dhe



за за буџетски трошоци сите буџетски исплати, освен редовните плати, пензии и комунални трошоци, согласно со закон,

ке се казни со затвор од шест месеци до една година.

(5) Министерот за финансии кој нема да поднесе или на веб страницата на Министерството за финансии нема да го објави предизборниот финансиски извештај две недели по распишување на изборите во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесувањето на извештајот, согласно со Изборниот законик,

ке се казни со затвор од шест месеци до една година.“

#### Член 2

Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I GJ PËR PLOTËSIMIN E KODIT PENAL

#### Neni 1

Нë Kodin penal („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13 дe 82/13), pasnenit 165 – b shtohen titulli i ri дe neni i ri 165 – v, si vijojnë:

“Disponim kundërligjor me mjetet e buxhetit gjatë kohës së zgjedhjeve

#### Neni 165 – v

(1) Bartësi i funksionit publik i cili në kundërshtim me ndalimet e përcaktuara me Kodin zgjedhor fillon ndërtim me mjete nga Buxheti ose nga fonde publike ose me mjete të ndërmarrjeve publike dhe personave tjerë juridikë të cilët disponojnë me kapital shtetëror, të objekteve të reja të infrastrukturës, si rrugë, ujësjellës, largpërques, kanalizim, terrene sportive dhe objekte tjetra ose objekte për veprimtari shoqërore, shkolla, kopshte ose objekte tjetra, nëse për këtë qëllim nuk janë siguruar mjete paraprakisht nga Buxheti, përkatasht nuk bëhet fjalë për realizim të programit të miratuar në bazë të ligjit në vitin vijues,

do të dënohet me burg prej gjashtë muajsh deri në një vit.

(2) Bartësi i funksionit publik i cili në kundërshtim me ndalimet e përcaktuara me Kodin zgjedhor kryen pagesa të rrogave, pensioneve, subvencioneve, ndihmës sociale ose pagesa dhe kompensime tjetra materiale nga mjetet e buxhetit ose nga mjetet e fondevve publike që nuk janë pagesa të rregullta mujore, përkatasht tërë transferet dhe pagesat njëvjeçare ose transferet e njëhershme nga mjetet e buxhetit ose nga mjetet tjetra fondevve publike ose tjetësimi i kapitalit shtetëror ose nënshkrimi i marrëveshjeve kolektive, do të dënohet me burg prej tre deri në pesë vite.

(3) Bartësi i funksionit publik i cili në kundërshtim me ndalimin e përcaktuar me Kodin zgjedhor do të organizoje mbajtjen e ngjarjes publike me rastin e fillimit të ndërtimit ose lëshimit në përdorim të objektit me mjetet nga Buxheti ose nga fonde publike ose me mjetet nga ndërmarrje

publike ose persona tjerë juridikë që disponojnë me kapital shtetëror, të infrastruktures si rrugë, ujësjellës, largpërques, kanalizim, terrene sportive dhe objekte tjetra ose objekte për veprimtari shoqërore, shkolla, kopshte dhe objekte tjetra,

do të dënohet me burg prej gjashtë muajsh deri në një vit.

(4) Ministri i Financave i cili nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e marrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve e deri në përfundimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e kryetarit të komunës ose anëtarëve të këshillit përkatasht deri në konstituimin e këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit, nuk do t'i shpallë publikisht në faqen e internetit në bazë të posaçme për shpenzime buxhetore të gjitha pagesat buxhetore, përvëç rrogave, pensioneve dhe shpenzimeve komunale të rregullta, në pajtim me ligjin,

do të dënohet me burg prej gjashtë muajsh deri në një vit.

(5) Ministri i Financave i cili nuk do të parashtrojë ose në ueb faqen e Ministrisë së Financave nuk do ta publikojë raportin financiar parazgjedhor dy javë pas shpalljes së zgjedhjeve në të cilin do të përfshihet pasqyra e të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nga Buxheti sipas zërave, në periudhën nga fillimi i vitit fiskal deri në ditën e parashtimit të raportit, në pajtim me Kodin zgjedhor,

do të dënohet me burg prej gjashtë muajsh deri në një vit.”

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

### НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 360.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/13) и точка 13 од Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 186/13), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишуваат видот, начинот и роковите за доставување и користење на податоците и информациите до/од Кредитниот регистар од страна на банките и штедилниците во Република Македонија.

2. Заради спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар (во понатамошниот текст: Одлуката), Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) воспоставува посебна веб-апликација и веб-услуга - Кредитен регистар (во понатамошниот текст: Апликацијата).

Термините коишто се дефинирани во Одлуката се употребуваат со истото значење и во ова упатство.

## II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА

3. Апликацијата работи во интранет-околина со ограничен пристап на компјутерската мрежа и базата на податоци.

4. Апликацијата е достапна за банките и штедилниците за целите дефинирани во Одлуката.

5. Банките и штедилниците доставуваат податоци и информации согласно со техничките инструкции за работа со апликациите на Народната банка.

## III. ВИД, НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИЈИТЕ ДО/ОД КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

6. Податоците и информациите од точката 4 од Одлуката коишто банките и штедилниците се должни да ги доставуваат до Кредитниот регистар се определени во:

- прилогот бр. 1 - Листа на влезните податоци;
- прилогот бр. 2 - Шифри за трговците на мало;
- прилогот бр. 3 - Шифри за намената на кредитите на физичките лица/населението;
- прилогот бр. 4 - Шифри за видот на обезбедувањето;
- прилогот бр. 5 - Шифри за општините.

Прилозите од оваа точка се составен дел на ова упатство.

Банките и штедилниците ги доставуваат податоците и информациите од ставот 1 од оваа точка со користење на шифрите дефинирани во соодветните прилози.

Сите податоци коишто се доставуваат до Кредитниот регистар, а се однесуваат на износи, односно вредности, се искажуваат во илјади денари.

7. Банките и штедилниците се должни да ги доставуваат податоците и информациите од точката 4 од Одлуката во Кредитниот регистар, на месечна основа, со состојба на крајот на месецот за кој се известува.

Податоците и информациите од ставот 1 од оваа точка се доставуваат во периодот од 1. до 15. во наредниот месец.

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, податоците и информациите со состојба на 31 декември се доставуваат од 25 јануари до 5 февруари.

8. Банките или штедилниците можат да ги користат следниве агрегирани податоци и информации од Кредитниот регистар:

- назив на правното лице, односно, име и презиме на физичкото лице;
- вкупен износ и структура на кредитната изложеност на сите банки и штедилници кон одделен клиент;
- вкупен број на банки и штедилници коишто се изложени на кредитен ризик од одделен клиент;
- вкупен број на кредитни партии;
- вкупен износ на извршена исправка на вредноста, односно издвоена посебна резерва на сите банки и штедилници за одделен клиент;
- податоци за обезбедувањето;
- вкупен износ на рефинансиирани кредити;
- вкупен износ на реструктурирани кредити;
- максимален број на денови на доцнење во исполнувањето на обврските и соодветен износ;
- вкупен износ на изложеноста за која е жирант (доколку клиентот е жирант) на датумот за којшто се известува;
- намена на изложеноста кон клиентот - физичко лице;
- вкупен износ на пријавени отпишани побарувања;
- други податоци и информации.

9. Народната банка овозможува расположливост на податоците и информациите од Кредитниот регистар од точката 8 од ова упатство, во рок од 7 (седум) работни дена по истекот на роковите предвидени во точката 7 од ова упатство.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

10. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/11).

11. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува за податоците со состојба на 31 декември 2013 година.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, обврската за доставувањето на податоците од редовите 11-1, 11-2, 12-a, 13-a, 14-a, 15-a, 24-1, 24-a-1, 24-b, 27-1, 29-1, 33-a и 41-1 од прилогот бр. 1 и податоците за шифрите за видот на обезбедувањето 018 и 019 од прилогот бр. 4 од ова упатство ќе почне да се применува од 1 декември 2014 година.

Обврската за доставување на податоците од редовите 11, 24, 24-a, 27, 29 и 41 од прилогот бр. 1 од ова упатство ќе важи до 30 ноември 2014 година (за податоците со состојба на 30 ноември 2014 година).

У. бр. 1890

22 јануари 2014 година

Скопје

Гувернер,

Димитар Богов, с.р.

**Прилог бр. 1**

Листа на влезните податоци

Р. бр.	Назив на полето	Опис на полето	Задолжително внесување
1	2	3	
1	Тип	<p><b>Код на типот „клиент“:</b></p> <p>01 - правно лице. Се внесува секое правно лице.</p> <p>02 - физичко лице*. Се внесува секое физичко лице.</p> <p>03 - население**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на физичките лица под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, намената и видот на исправката на вредноста/посебната резерва.</p> <p>04 - правни лица**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на правните лица и на другите клиенти (08), под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, претежната дејност и видот на исправката на вредноста/посебната резерва.</p> <p>05 - трговци на мало**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на трговците на мало, под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, намената и видот на исправката на вредноста/посебната резерва.</p> <p>06 - банки. Се внесува секоја банка.</p> <p>07 - небанкарски финансиски институции. Се внесува секоја небанкарска финансиска институција.</p> <p>08 - други клиенти (упатна литература: Водич за класификација според институционалните сектори: централна влада, локална самоуправа, фондови за социјално осигурување, непрофитни институции коишто им служат на</p>	Да

		домаќинствата).	
		09 - трговци на мало. Се внесува секое лице*.  * Едно и исто лице може да биде пријавено и како физичко лице и како трговец на мало, во зависност од тоа дали кредитот го користи како физичко лице или за деловна активност. ** Забелешка: Вкупниот износ за типовите 03 - население, 04 - правни лица и 05 - трговци на мало не треба да надмине 5% од вкупната кредитна изложеност.	
2	Рез	<b>Код за резидент (Р) / нерезидент (Н)</b>	Да
3	Код	<b>Код за уникатна идентификација во РМ:</b>  Матичен број: за правно лице - резидент и за трговец на мало.  ЕМБГ: за физичко лице - резидент.  '000000000001' за збирен износ „население“.  '0000000xxxxx2' за збирен износ „правни лица“ (xxxxx е претежна дејност на групата; пример, за „пдејност“ = 02 се внесува '000000020002').  '000000000003' - за збирен износ „трговци на мало“.  Код за правно лице - нерезидент. Постапка за внесување на кодот: код на државата (2 знака) + единствен матичен број (ИД) во матичната држава (без специјални знаци); пример: ИТ4064488.  Код за физичко лице - нерезидент. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + број на пасош (без специјални знаци); пример: ИТ235617Г8.  Код за странски банки. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + код СВИФТ на странската банка.	Да
4	Данбр	<b>Даночен број</b> за правни лица - резиденти.	Само за типовите = 01, 06, 07, 08 и 09.
5	Назив	<b>Назив</b> на правното лице.	Да, освен за типот = 02. За типот = 09 ова поле се пополнува

			само за трговците-поединци со регистрирана дејност. За типовите = 03, 04 и 05 се внесува опис (население, правни лица, трговци на мало).
6	Име	<b>Име</b> на физичкото лице.	Само за типовите = 02 и 09.
7	Презиме	<b>Презиме</b> на физичкото лице.	Само за типовите = 02 и 09.
8	Град	<b>Општина</b> согласно со прилогот бр. 5.	Само за резиденти. За типовите = 03, 04 и 05 ова поле не се пополнува.
9	Држава	<b>Држава</b>	Да
10	пдејност	<b>Претежна дејност</b> кај правни лица (се внесува четирицифrena шифра на дејноста согласно со Одлуката за донесување на националната класификација на дејностите - НКД Рев.2).	Само за типовите = 01, 04, 06, 07 и 08.
11	брКП	<b>Број на кредитната партија</b> , секоја банка го прикажува по сопствен формат. Доколку во рамките на иста кредитна партија постојат побарувања изразени во различна валута, тогаш се пријавува истиот број на кредитната партија со додавање на ознаката „/x“. Пример, за главница во денари со девизна клаузула ќе се пријави „број на кредитната партија/1“, за провизијата во денари ќе се пријави „број на кредитната партија/2“ итн. Ова поле се пополнува заклучно со 30 ноември 2014 година.	Да

11-1	брКП	<p><b>Број на кредитна партија</b>, секоја банка го прикажува по сопствен формат.</p> <p>Доколку во рамките на иста кредитна партија постојат побарувања изразени во различна валута или дел од кредитната партија е обезбеден со паричен депозит којшто ги исполнува условите дефинирани во точката 12, потточка 12.1 од Одлуката за управување со кредитниот ризик, тогаш се пријавува истиот број на кредитна партија со додавање на ознаката „/х“.</p> <p>Пример 1, за главница во денари со девизна клаузула ќе се пријави „број на кредитната партија/1“, за провизијата во денари ќе се пријави „број на кредитната партија/2“ итн.</p> <p>Пример 2, за кредитна партија којашто делумно е обезбедена со паричен депозит, за делот обезбеден со паричниот депозит ќе се пријави „број на кредитната партија/1“, а за необезбедениот дел од кредитната партија со паричен депозит ќе се пријави „број на кредитната партија/2“ итн.</p> <p>Банката може да избере дали ќе пријавува една кредитна партија со просечна исправка на вредноста/посебна резерва или ќе пријавува две кредитни партии како во примерот 2.</p> <p>Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година.</p>	Да
11-2	брКПС	<p><b>Број на стари кредитни партии.</b></p> <p>Доколку при реструктуирањето (Р), продолжувањето на рокот на достасување (П)***, консолидацијата или другите рефинансирања (К)****, банката одобрува кредитна партија со нов број, во тој случај во ова поле се наведуваат броевите на кредитните партии коишто се опфатени со <b>тоа</b> реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или други рефинансирања (на пример: број на стара кредитна партија/брож на стара кредитна партија/ број на стара кредитна партија итн.).</p> <p>Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за кредитните изложености кај кои е извршено реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или други рефинансирања</p>	Да, освен за исклучоците предвидени во колоната 3.

		<p><u>од 1 декември 2014 година.</u></p> <p>*** Забелешка: Во понатамошниот текст од овој прилог под <b>продолжување на рокот на достасување</b> се подразбира продолжувањето на рокот на достасување согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 2 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.</p> <p>**** Забелешка: Во понатамошниот текст од овој прилог под <b>консолидација или други рефинансирања</b> не се подразбираат рефинансирањата согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 3 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.</p>	
12	типКР	<p>А - ануитетски;      Е - еднократен (се вклучуваат и изложеностите коишто произлегуваат од една кредитна партија, на пример: провизија);      К - кредитни картички и тековни сметки.</p>	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
12-а	износА	<p><b>Износ на ануитетот.</b> Се внесува износот на ануитетот на датумот на известувањето.      Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за сите кредитни изложености за кои полето 12 (типКР) е А.</p>	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
13	дат1Одобр	<p><b>Датум на првиот излез на пари.</b>      Доколку станува збор за изложеност кај која нема излез на пари (гаранција, акредитив), изложеност врз основа на дозволени пречекорувања, кредитни картички и слично, се става датумот на склучување на договорот.      Ова поле не се пополнува во случај на консолидација на повеќе кредитни партии.      Во случај кога нема датум на склучување на договорот (пр. изложеност само врз основа на провизија), ова поле не се пополнува (празно).      Ова поле не се пополнува и доколку изложеноста се состои само од камата.      Ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од средства по видување и депозити преку нок кај банки.</p>	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.
13-а	датР/П/К	<p><b>Датум на реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или други рефинансирања.</b> Се внесува датумот на реструктуирањето (датР),</p>	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.

		продолжувањето на рокот на достасување (датП), консолидацијата или другите рефинансирања (датК). Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за кредитните изложености кај кои е извршено реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или друго рефинансирање од 1 декември 2014 година.	
14	одобрКР	<b>Одобрен износ на изложеност</b> (кредит, гаранција, акредитив, рамковен кредит, кредитна картичка и слично) при првото одобрување. За вонбилансната изложеност се внесува договорниот износ. Ова поле не се пополнува во случај на консолидација на повеќе кредитни партии. Ова поле не се пополнува доколку изложеноста се состои само од други побарувања и/или камата. Ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од средства по видување и депозити преку ноќ кај банки.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.
14-а	одобрР/П/ К	<b>Одобрен износ при реструктуирањето (одобрР), продолжувањето на рокот на достасување (одобрП), консолидацијата или другите рефинансирања (одобрК).</b> Се внесува износот на кредитната изложеност на датумот на реструктуирањето, продолжувањето на рокот на достасување, консолидацијата или другото рефинансирање. Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за кредитните изложености кај кои е извршено реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или друго рефинансирање од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.
15	датДостГла в	<b>Краен датум на достасување на изложеноста.</b> Се внесува крајниот датум на достасување на кредитната партија, согласно со договорот. За изложеноста врз основа на гаранции, акредитиви, кредитни картички, тековна сметки и слични производи, во оваа позиција се внесува рокот на важноста. При ануитетска отплата, се внесува датумот на достасување на последниот ануитет.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05, и за исклучоците предвидени во колоната 3.

		Во случај кога нема датум на достасување (пр. изложеност само врз основа на провизија) и/или доколку изложеноста се состои само од камата, ова поле не се пополнува (празно). Ова поле не е задолжително, доколку изложеноста се состои само од средства по видување и депозити преку ноќ кај банки.	
15-а	датГлав	<b>Датум на првото достасување на главницата.</b> Се внесува датумот на достасување на првата обврска за плаќање на главницата (првиот ануитет или датумот на истекување на грејс-периодот). Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за кредитните изложености одобрени од 1 декември 2014 година за кои полето 12 (типКР) е А или за кои е одобрено одложено плаќање на главница.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05, и за исклучоците предвидени во колоната 3.
16	редГлав (1)	<b>Редовна главница - недостасана.</b> Се внесува износот на недостасаната главница на крајот на периодот за кој се известува. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	Да
17	изДостГлав (2)	<b>Редовна главница - достасана.</b> Се внесува износот на достасаната главница, на крајот на периодот за кој се известува. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	Да
18	редКам (3)	<b>Редовна камата.</b> Се внесува износот на каматата (редовна достасана и недостасана) на крајот на периодот за кој се известува.	Да
19	нефГлав (4)	<b>Нефункционална главница.</b> Се внесува износот на нефункционалната главница на крајот на периодот за кој се известува. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	Да
20	нефКам (5)	<b>Нефункционална камата.</b> Се внесува износот на нефункционалната камата на крајот на периодот за кој се известува.	Да
21	дрПобар (6)	<b>Други побарувања.</b> Се внесува износот на другите побарувања на крајот на	Да

		периодот за кој се известува.	
22	вонСтав (7)	<b>Вонбилиансни ставки.</b> Се внесува износот на вонбилиансните позиции на крајот на периодот за кој се известува.	Да
23	вкИзлоз	<b>Вкупна изложеност:</b> Збир од износите во полинјата 16, 17, 18, 19, 21 и 22.	Да
24	макДД	<b>Максимален број денови на доцнење</b> (на најголемото доцнење). Ова поле се пополнува заклучно со 30 ноември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
24-1	макДДГ/К/ Д	<b>Максимален број денови на доцнење</b> на датумот на известување, и тоа: (макДДГ) за главницата; (макДДК) за каматата; (макДДД) за другите побарувања. Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
24-а	износДД	Се внесува <b>износот</b> на кој се однесува максималниот број денови на доцнење. Ова поле се пополнува заклучно со 30 ноември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05.
24-а-1	износДДГ/ К/Д	Се внесува <b>износот</b> на кој се однесува максималниот број денови на доцнење на датумот на известување, и тоа: (износ ДДГ) за главницата; (износДДК) за каматата; (износДДД) за другите побарувања. Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05.
24-б	КП	<b>Намирување на обврските</b> на датумот на известување. Се внесува: (КП1) доколку отплатите (делумно или целосно) ги врши жирантот; (КП2) доколку отплатите (делумно или целосно) ги врши друго лице врз основа на склучен договор за пристапување кон долг. Во сите други случаи на намирување на обврските, ова поле не се пополнува. Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучокот предвиден во колоната 3.
25	КС	<b>Каматна стапка</b> , односно процентот на номиналната каматна стапка (на годишно ниво), важечка на датумот за кој се доставуваат податоците, претставен со една децимала. Ова поле не се пополнува за вонбилиансните ставки и за другите побарувања (0.0).	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.
26	типКС	<b>Тип на каматна стапка</b> според склучениот договор: (Ф) фиксна каматна стапка, којашто е непроменлива; (П) прилагодлива каматна стапка,	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.

		којашто се менува според одлука на надлежен орган на банката; (В) променлива каматна стапка, којашто се менува во зависност од движењата на одредена референтна каматна стапка. Пополнувањето на ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од други побарувања, вонбилансни ставки или нефункционална камата.	
27	P/P	<b>Реструктуирање или продолжување на рокот на достасување</b> на кредитната партија, и тоа: (Р) реструктуирање; (П) продолжување на рокот на достасување согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 2 од Одлуката за управување со кредитниот ризик; Доколку не е извршено ниту реструктуирање ниту продолжување на рокот на достасување, ова поле не се пополнува. Ова поле се пополнува заклучно со 30 ноември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучокот предвиден во колоната 3.
27-1	P/P/F/K	<b>Реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, одобрување кредитна изложеност за плаќање на друга банка, консолидација или друго рефинансирање</b> , и тоа: (Р) реструктуирање; (П) продолжување на рокот на достасување согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 2 од Одлуката за управување со кредитниот ризик; (Ф) одобрување кредитна изложеност за плаќање на друга банка, согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 3 од Одлуката за управување со кредитниот ризик; (К) консолидација на повеќе побарувања согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 1 од Одлуката за управување со кредитниот ризик или други рефинансирања согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 2 од Одлуката за управување со кредитниот ризик коишто не се опфатени со ознаката (П). Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година, при што ознаките (Ф) и (К) се внесуваат за изложеностите коишто се рефинансиирани од 1 декември 2014 година. Доколку не е извршено реструктуирање,	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.

		продолжување на рокот на достасување, одобрување кредитна изложеност за плаќање на друга банка, консолидација или друго рефинансирање, ова поле не се пополнува.	
28	брР/П	<b>Број на продолжувања на рокот на достасување/број на реструктуирања.</b> Доколку не е извршено ниту едно продолжување на рокот на достасување/реструктуирање на изложеноста и за типовите = 03, 04 и 05, се внесува 0.	Да
29	новДатДосТ	<b>Датум на достасување на изложеноста, по извршеното продолжување на рокот на достасување/реструктуирање,</b> согласно со правилата за полето 15 (датДостГлав). Овој податок се внесува само доколку е извршено продолжување на рокот на достасување/реструктуирање (во спротивно, ова поле останува празно). Ова поле се пополнува заклучно со 30 ноември 2014 година.	Да, само во случај кога полето 27 е Р или П и полето 28 >0.
29-1	новДатДосТ	<b>Нов датум на достасување</b> на изложеноста согласно со правилата за полето 15 (датДостГлав), по извршеното реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или друго рефинансирање. Овој податок се внесува само доколку е променет датумот на достасување на кредитната изложеност (во спротивно, ова поле останува празно). Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за кредитните изложености кај кои е извршено реструктуирање, продолжување на рокот на достасување, консолидација или друго рефинансирање од 1 декември 2014 година.	Да, само во случај кога полето 27-1 е Р или П и полето 28 >0, или доколку полето 27-1 е К и е извршено скратување на рокот на достасување на побарувањето.
30	процентИсправПравПосебРез	<b>Процент на извршена исправка на вредноста и издвоена посебна резерва.</b> Се внесува децимален број од 0 до 100 со 1 децимално место.	Да
31	изИсправПосебРез	<b>Износ на исправка на вредноста и посебна резерва.</b>	Да
31-а	видИсправПосебРез	<b>Вид на исправка на вредноста/посебна резерва</b> Г- за исправка на вредноста/посебна резерва на групна основа за портфолио на кредити; П - за исправка на вредноста/посебна	Да

		резерва на поединечна основа; ПГ - за исправка на вредноста/посебна резерва за група слични финансиски инструменти.	
32	вал	<b>Валута</b> од шифрарникот на Народната банка за валути. Се внесува валутата во која е одобрен кредитот.	Да
33	валТипКр	<b>Валута</b> од шифрарникот на Народната банка за валути. Преку комбинација на вредностите од ова поле и од полето број 32, се одредува валутната структура на изложеноста (денари, девизи или денари со девизна клаузула).	Да
33-а	намДев	<b>Намена на кредитот во девизи.</b> При пополнувањето на оваа колона се користат шифрите: ПС - кредит во девизи за плаќање во странство; ПЗ - кредит во девизи за плаќање во земјата. Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година за склучените кредитни работи во девизи со резиденти согласно со подзаконската регулатива на Народната банка за условите и начинот под кои резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат плаќања врз основа на тие кредитни работи.	Само за склучени кредитни работи во девизи со резиденти.
34	намена	<b>Намена</b> на кредитот кај физичките лица и трговците на мало (согласно со прилогот бр. 2 и прилогот бр. 3).	Да, само за типовите = 02, 03, 05 и 09
35	видОбезб	<b>Вид на обезбедување</b> (согласно со прилогот бр. 4). За една кредитна партија може да се пријават повеќе обезбедувања. Известувањето за шифрите 018 и 019 започнува од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
35-а	редОбезб	<b>Ред на обезбедување</b> (прв - се внесува 1, втор - се внесува 2). Ова поле не е задолжително за шифрите на обезбедување од 001 до 005 и од 014 до 017. Известувањето за шифрите 018 и 019 започнува од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3.
36	изОбезб	<b>Износ на обезбедување.</b> Ако еден ист предмет се користи како обезбедување за повеќе кредитни партии, тогаш се наведува вредноста на обезбедувањето (делот) што се однесува на конкретната кредитна партија. Износот на обезбедувањето не се внесува во случај кога видот на обезбедувањето	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.

		за кредитната изложеност, согласно со прилогот бр. 4 од ова упатство, има шифра 014 и 015. Известувањето за шифрите 018 и 019 започнува од 1 декември 2014 година.	
37	кодЗ	Матичен број/ЕМБГ на правното/физичкото лице ( <b>жирант/кокредитобарател</b> ). Доколку нема жирант/кокредитобарател, во ова поле се внесува: -1.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
37-а	данбрЗ	Даночен број на жирантот/кокредитобарателот.	Да, освен ако кодЗ = -1.
38	називЗ	Назив на жирантот/кокредитобарателот.	Да, освен ако кодЗ = -1.
39	имез	Име на жирантот/кокредитобарателот.	Да, освен ако кодЗ = -1.
40	презимез	Презиме на жирантот/кокредитобарателот.	Да, освен ако кодЗ = -1.
40-а	тип	З - жирант К - кокредитобарател Се однесува на податоците од полето бр. 37, 37-а, 38, 39 и 40.	Да, освен ако кодЗ = -1.
41	усогласена ДП	<b>Усогласена девизна позиција</b> на клиентот Д - усогласена девизна позиција Н - неусогласена девизна позиција Ова поле се пополнува заклучно со 30 ноември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
41-1	усогласена ДП	<b>Усогласена девизна позиција</b> на клиентот. При пополнувањето на оваа колона се користат шифрите: Д1 - нето-извозници; Д2 - правни лица кај кои цената на доминантниот производ зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи; Д – останати правни лица и физички лица со усогласена девизна позиција; Н – правни и физички лица со неусогласена девизна позиција. Ова поле се пополнува од 1 декември 2014 година.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05 и за исклучоците пропишани во точката 29 став 6 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.
42	Главница ВП (3)	Главница на крајот на месецот (согласно со Одлуката за дополнување на Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/98)).	Да
43	Камата ВП (4)	Камата на крајот на месецот (согласно со Одлуката за дополнување на Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните,	Да

		ненаплатени побарувања на банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/98)).	
44	дрПобарВП (5)	Други побарувања на крајот на месецот (согласно со Одлуката за дополнување на Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/98)).	Да
45	вкИзложен остВП	Вкупна изложеност: збир од износите од полинјата 42, 43 и 44.	Да
46	ГлавницаО П (3)	Состојба на <b>отпишаната главница</b> на крајот на месецот. Не се внесуваат мали износи на поединечно незначајни побарувања, согласно со регулативата на Народната банка за управување со кредитниот ризик.	Да, освен за исклучоците предвидени во колоната 3.
47	КаматаОП (4)	Состојба на <b>отпишаната камата</b> на крајот на месецот. Не се внесуваат мали износи на поединечно незначајни побарувања, согласно со регулативата на Народната банка за управување со кредитниот ризик.	Да, освен за исклучоците предвидени во колоната 3.
48	дрПобарО П (5)	Состојба на <b>другите отпишани побарувања</b> на крајот на месецот. Не се внесуваат мали износи на поединечно незначајни побарувања, согласно со регулативата на Народната банка за управување со кредитниот ризик.	Да, освен за исклучоците предвидени во колоната 3.
49	вкИзложен остОП	<b>Вкупна отпишана изложеност:</b> збир од износите од полинјата 46, 47 и 48.	Да
50	називСерт	<b>Назив на сертификатот којшто ќе се прифака за внесување податоци</b>	Да
51	тел	<b>Телефон за контакт</b>	Да
52	е-пошта	<b>Електронска пошта за контакт</b>	Да

**Прилог бр. 2**

Шифри за трговците на мало

<b>код</b>	<b>Трговци на мало</b>
1901	Земјоделство
1902	Трговија
1903	Други услужни дејности
1904	Останати дејности

**Прилог бр. 3**

Шифри за намената на кредитите на физичките лица/населението

<b>код</b>	<b>Намена</b>
1801	Кредити за купување и реновирање станбен простор
18011	Кредити за купување и реновирање деловен простор
1802	Потрошувачки кредити
1803	Пречекорувања на трансакциски сметки
1804	Кредити врз основа на издадени кредитни картички
18041	Автомобилски кредити
1805	Други кредити

**Прилог бр. 4**

Шифри за видот на обезбедувањето

код	Вид обезбедување
001	Паричен депозит/депо
002	Гаранции и хартии од вредност издадени од РМ
003	Хартии од вредност (со исклучок на хартиите од вредност издадени од РМ)
004	Гаранции од финансиски институции
005	Гаранции издадени од правни лица
006	Станбен простор за живеење и издавање за живеење
007	Друг станбен простор
008	Деловен простор
009	Магацински простор
010	Производствени капацитети
011	Друг недвижен имот
012	Моторни возила
013	Други подвижни предмети
014	Жиранти и меници
015	Кокредитобарател
016	Останато обезбедување
017	Необезбедено
018	Залог на побарувања од Република Македонија
019	Залог на побарувања, освен побарувањата од Република Македонија

**Прилог бр. 5**

Шифри за населеното место (општината)

<b>код</b>	<b>Населено место (општина)</b>
101	Арачиново
102	Берово
103	Битола
104	Богданци
105	Боговиње
106	Босилово
107	Брвеница
108	Валандово
109	Василево
110	Вевчани
111	Велес
112	Виница
114	Врапчиште
115	Гевгелија
116	Гостивар
117	Градско
118	Дебар
119	Дебарца
120	Делчево
121	Демир Капија
122	Демир Хисар
123	Дојран
124	Долнени
126	Желино
128	Зелениково
129	Зрновци
130	Илинден
131	Јегуновце
132	Кавадарци
133	Карбинци
134	Кичево
135	Конче
136	Кочани
137	Кратово
138	Крива Паланка
139	Кривогаштани
140	Крушево
141	Куманово
142	Липково

143	Лозово
144	Маврово и Ростуша
145	Македонски Брод
146	Македонска Каменица
147	Могила
148	Неготино
149	Новаци
150	Ново Село
151	
152	Охрид
153	Петровец
154	Пехчево
155	Пласница
156	Прилеп
157	Пробиштип
158	Радовиш
159	Ранковце
160	Ресен
161	Росоман
162	Старо Нагоричане
163	Свети Николе
164	Сопиште
165	Струга
166	Струмица
167	Студеничани
168	Теарце
169	Тетово
170	Центар Жупа
171	Чашка
172	Чешиново и Облешево
173	Чучер Сандево
174	Штип
175	Аеродром
176	Бутел
177	Гази Баба
178	Горче Петров
179	Карпош
180	Кисела Вода
181	Сарај
182	Центар
183	Чаир
184	Шуто Оризари
185	Град Скопје



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламијации: 15 дена.

Жиро-сметка: 30000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2014014